



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на СРМ“ излегува по потреба. Ракописите не се враќаат. Огласи по тарифата.

Среда, 21 мај 1975
Скопје

Број 18

Год. XXXI

Претплатата за 1975 година изнесува 300 динари. Овој број чини 6 дин. Жиро сметка 40100-601-128

162.

Врз основа на член 4 од Законот за распределба на средствата за нестопански објекти што се од општ интерес за Републиката за периодот 1971—1975 година („Службен весник на СРМ“, број 8/73) и член 23, став 2 од Законот за Републичкиот буџет за 1975 година („Службен весник на СРМ“, број 49/74), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесува

О Д Л У К А

ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА СРЕДСТВАТА ЗА ИЗГРАДБА И ОПРЕМУВАЊЕ НА НЕСТОПАНСКИ ОБЈЕКТИ ШТО СЕ ОД ОПШТ ИНТЕРЕС ЗА РЕПУБЛИКАТА ЗА 1975 ГОДИНА

1. Средствата утврдени со Републичкиот буџет за 1975 година, Раздел 51 „Посебна сметка за нестопански инвестиции“, позиција 489, распоредна подгрупа 04-1- „за изградба и опремување на објекти што се од општ интерес за Републиката“, се распределуваат на следниве корисници:

| | | |
|--|------------|-----|
| 1. Македонска академија на науките и уметностите | | |
| — за изградба на зградата | 14.300.000 | дин |
| 2. Македонски народен театар | | |
| — за изградба на зградата на Оперско-балетскиот театар | 13.000.000 | „ |
| 3. Висока музичка школа | | |
| — за изградба на школата | 8.000.000 | „ |
| 4. Новинско-издавачко претпријатие „Нова Македонија — Скопје | | |
| — за реализација на Програмата | 5.000.000 | „ |
| 5. Главен штаб за народна одбрана | | |
| — за потребите на општо-народната одбрана | 7.000.000 | „ |
| 6. Републичка заедница за култура | | |
| — за заштита на културните споменици | 1.000.000 | дин |
| 7. Општа заедница на образованието | | |
| — за изградба и адаптација на објекти за студентски домови | 14.000.000 | „ |
| — за адаптација и опремување на ученички домови | 2.000.000 | „ |
| — за опремување на средните училишта | 3.500.000 | „ |
| 8. Градба на депозитни библиотеки и набавка на библиотекуси | 500.000 | „ |
| 9. Градба на регионални архиви | 1.250.000 | „ |
| 10. Градба на објекти за физичка култура | 6.000.000 | „ |
| 11. Градба на објекти за техничка култура | 1.750.000 | „ |
| 12. Градба на спомен домови на културата | 15.000.000 | „ |
| 13. Нераспределени средства | 77.372.000 | „ |

2. Износите на средствата од претходната точка ќе ги преведува Републичкиот секретаријат за финансии, според динамиката на приливот на средствата и ситуациите за извршените работи.

3. Средствата од точката 1 потточките 8, 9, 10, 11 и 12 од оваа одлука ќе се распределат по корисници со одделни одлуки на Извршниот совет, а по предлог на ресорните републички органи.

4. Неискористените средства по оваа одлука во 1975 година, ќе се пренесат за користење во наредната година.

5. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 12-521/1
28. III. 1975 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Благој Попов, с. р.

163.

Врз основа на член 30 став 3 од Законот за републичката управа („Службен весник на СРМ“ бр. 17/65 и 16/69), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ИМЕНУВАЊЕ СОВЕТНИК НА РЕПУБЛИЧКИОТ СЕКРЕТАР ЗА ЗДРАВСТВО И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА

1. Се именува за советник на републичкиот секретар за здравство и социјална политика д-р Данаил Симовски, стручен соработник — лекар специјалист по социјална медицина во Секретаријатот.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Број 12-717/1
28 март 1975 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Благој Попов, с. р.

164.

Врз основа на член 30 став 3 од Законот за републичката управа („Службен весник на СРМ“ бр. 17/65 и 16/69), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ИМЕНУВАЊЕ СОВЕТНИК НА РЕПУБЛИЧКИОТ СЕКРЕТАР ЗА ТРУД

1. Се именува за советник на републичкиот секретар за труд Злата Гулија, досегашен самостоен стручен соработник во Секретаријатот.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Број 12-718/1
28 март 1975 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Благој Попов, с. р.

165.

Врз основа на член 30 став 3 од Законот за републичката управа („Службен весник на СРМ“ бр. 17/65 и 16/69), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесува

РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ СОВЕТНИК НА РЕПУБЛИЧКИОТ СЕКРЕТАР ЗА ТРУД

1. Се именува за советник на републичкиот секретар за труд Боро Петровски, досегашен самостоен советник во Секретаријатот.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Број 12-719/1
28 март 1975 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Благој Попов, с. р.

166.

Врз основа на член 30 став 3 од Законот за републичката управа („Службен весник на СРМ“ бр. 17/65 и 16/69), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесува

РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ СОВЕТНИК НА РЕПУБЛИЧКИОТ СЕКРЕТАР ЗА ТРУД

1. Се именува за советник на републичкиот секретар за труд Никола Виларов, досегашен самостоен советник во Секретаријатот.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Број 12-720/1
28 март 1975 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Благој Попов, с. р.

167.

Врз основа на член 33 од Законот за Извршниот совет („Службен весник на СРМ“ бр. 40/71), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесува

РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТ ПОМОШНИК СЕКРЕТАР ВО ИЗВРШНИОТ СОВЕТ

1. Се разрешува од должност помошник секретар во Извршниот совет Раде Гогов, поради заминување на нова должност, сметано од 1. 3. 1975 година.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Број 12-721/1
28 март 1975 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Благој Попов, с. р.

168.

Врз основа на член 29 став 3 од Законот за републичката управа („Службен весник на СРМ“ бр. 17/65 и 16/69), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесува

РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТ ПОМОШНИК НА РЕПУБЛИЧКИОТ СЕКРЕТАР ЗА ЕКОНОМСКИ ОДНОСИ СО СТРАНСТВО

1. Се разрешува од должност помошник на републичкиот секретар за економски односи со странство Иван Дуков, поради именување на нова должност.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Број 12-722/1
28 март 1975 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Благој Попов, с. р.

169.

Врз основа на член 30 став 3 од Законот за републичката управа („Службен весник на СРМ“ бр. 17/65 и 16/69), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесува

РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТ СОВЕТНИК НА РЕПУБЛИЧКИОТ СЕКРЕТАР ЗА ЗДРАВСТВО И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА

1. Се разрешува од должност советник на републичкиот секретар за здравство и социјална политика Борис Павловски, поради заминување на нова должност, сметано од 1. III. 1975 година.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Број 12-723/1
28 март 1975 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Благој Попов, с. р.

170.

Врз основа на член 29 став 3 од Законот за републичката управа („Службен весник на СРМ“ бр. 17/65 и 16/69), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесува

РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТ ПОМОШНИК НА РЕПУБЛИЧКИОТ СЕКРЕТАР ЗА ЗДРАВСТВО И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА

1. Се разрешува од должност помошник на републичкиот секретар за здравство и социјална политика Трајко Атанасовски, поради именување на нова должност, сметано од 1. II. 1975 година.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Број 12-724/1
28 март 1975 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Благој Попов, с. р.

171.

Врз основа на член 67 од Законот за социјална заштита, „Службен весник на СРМ“ бр. 16/70), Извршниот совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНА КОМИСИЈА ЗА ИЗБОР НА ДИРЕКТОР НА ЦЕНТАРОТ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЈА НА МЛАДИНЦИ СО ОШТЕТЕН СЛУХ ВО СКОПЈЕ

I. За членови на Конкурсната комисија за избор на директор на Центарот за професионална рехабилитација на младинци со оштетен слух во Скопје се именуваат:

1. Никола Василевски, помошник на републичкиот секретар за образование и наука;

2. Киро Ефремов, секретар на Заедницата на здравството и здравственото осигурување — Скопје;

3. Димче Кирајдски, секретар на Републичката самоуправни интересна заедница на социјална заштита.

II. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Број 12-689/1
28 март 1975 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Благој Попов, с. р.

172.

Врз основа на член 23 од Законот за организација на превозот во патниот сообраќај („Службен весник на СРМ“ бр. 9/74), републичкиот секретар за сообраќај и врски донесува

ПРАВИЛНИК

ЗА РЕГИСТРАЦИЈА НА ВОЗНИТЕ РЕДОВИ ЗА ПРЕВОЗ НА ПАТНИЦИ ВО ЛИНИСКИОТ ПАТЕН СООБРАЌАЈ

Член 1

Регистрацијата на возните редови за превоз на патници во линискиот патен сообраќај (линиски превоз на патници), се врши според одредбите на овој правилник.

Член 2

Регистрацијата на возните редови се впишува во посебен регистар на возните редови (регистар) што го води органот на управата надлежен за работите на патниот сообраќај.

Регистарот содржи: реден број, назив на превозникот, должина на релацијата, вид на линијата на која се врши превозот, број на тргнувања на линијата, режим на одржувањето на линијата, назив на линијата со означување на поважните попатни станици, време на важењето на возниот ред, измена на возниот ред, укинување на возниот ред и забелешка.

Член 3

Регистарот се води во форма на тврда укоричена книга чии страници се означени со редни броеви, прошиена и потпечатена.

Член 4

Возниот ред се регистрира на името на превозникот.

Регистрацијата на возниот ред важи за она време за кое важи усогласениот возен ред.

Впишувањето во регистарот се врши според редоследот на поднесените барања за регистрација на возните редови.

Член 5

Регистрацијата на возните редови се врши по барање на превозникот.

Кон барањето за регистрација, превозникот е должен да го приложи возниот ред во најмалку четири примероци, а во колку линијата минува низ повеќе општини уште во толку примероци низ колку општини минува линијата.

Член 6

Доколку се исполнети пропишаните услови за регистрација, органот на управата од член 2 на овој правилник, ќе го впише возниот ред во регистарот и за тоа ќе издаде потврда најдоцна во рок од 15 дена од денот на приемот на барањето за регистрација. Потврдата за регистрација на возниот ред се издава на сите примероци од возниот ред што ги поднесол превозникот кон барањето за регистрација.

Член 7

Секоја измена или дополнување на возниот ред подлежи на регистрација според одредбите на овој правилник.

Член 8

Бришење на возниот ред од регистарот се врши по барање на превозникот.

Кон барањето за бришење на возниот ред од регистарот превозникот приложува докази дека се исполнети пропишаните услови за бришење на возниот ред од регистарот.

Барањето за бришење на возниот ред од регистарот се поднесува до органот кај кого е извршена регистрацијата.

Член 9

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Број 01-320/1
28 април 1975 година
Скопје

Републички секретар за
сообраќај и врски,
Александар Варналиев, с. р.

173.

Врз основа на член 77 став 3 од Законот за организација на превозот во патниот сообраќај („Службен весник на СРМ“ бр. 9/74), републичкиот секретар за сообраќај и врски донесува

УПАТСТВО

ЗА ЛЕГИТИМАЦИЈАТА НА ИНСПЕКТОРОТ ЗА ПАТЕН СООБРАЌАЈ

1. Легитимацијата, со која се утврдува својството на инспектор за патен сообраќај се издава според образецот кој е составен дел на ова упатство.

2. Големината на легитимацијата е 10 x 7 см, а нејзините корици се полутврди и обоени со црвена боја.

3. Легитимацијата важи за календарската година во која е издадена односно за календарската година за која е нејзиното важење продолжено, доколку изрично не е означен покус рок.

Продолжувањето рокот на важењето на легитимацијата го врши органот што ја издал легитимацијата.

4. Инспекторот за патен сообраќај на кого функцијата му престанала, должен е веднаш, а најдоцна во рок од 3 дена да ја врати легитимацијата на органот што ја издал.

5. Заменувањето на постојните легитимации ќе се изврши најдоцна до 31. XII. 1975 година.

6. Со влегувањето во сила на ова упатство престанува да важи Упатството за легитимацијата на инспекторот за патен сообраќај („Службен весник на СРМ“ број 21/66).

7. Ова упатство влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Број 01-321/1
28 април 1975 година
Скопје

Републички секретар за
сообраќај и врски,
Александар Варналиев, с. р.

ОБРАЗЕЦ НА ЛЕГИТИМАЦИЈА
НА ИНСПЕКТОР ЗА ПАТЕН
СООБРАЌАЈ

(Формат 10 x 7 см)

(Првата страна на кориците
Грб на Републиката)

ЛЕГИТИМАЦИЈА
НА ИНСПЕКТОР ЗА ПАТЕН
СООБРАЌАЈ

(Втората страна на кориците)
Фотографија големина 6 x 4 см.

(Своерачен потпис на инспекторот)

(Прва внатрешна страна)

(Назив на органот кој ја издал легитимацијата)

_____ овластен е на
(име и презиме на инспекторот)

_____ на _____ да
ги врши работите на инспекцијата на патниот сообраќај предвидени со соодветните прописи и ги врши правата и должностите што се утврдени со нив на инспекторот за патен сообраќај.

Број _____

Ден _____ 19 _____ година

Во _____
(М.П.)

_____ (Потпис на старешината на органот)

(Втора, трета и четврта внатрешна страна)
Легитимацијата важи:

До _____ 19 _____ година

(М.П.)

_____ (Потпис на старешината на органот)

До _____ 19 _____ година

(М.П.)

_____ (Потпис на старешината на органот)

До _____ 19 _____ година

(М.П.)

_____ (Потпис на старешината на органот)

(Петта, шеста итн. внатрешна страна. Извод од Законот за организација на превозот во патниот сообраќај. Текст на членот 73, став 2, 3 и 4, член 74 и 76).

(Третата и четвртата страна од кориците остануваат празни).

174.

Врз основа на член 51 став 2 од Законот за организација на превозот во патниот сообраќај („Службен весник на СРМ“ број 9/74), републичкиот секретар за сообраќај и врски донесува

УПАТСТВО

ЗА НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕТО И ОБРАЗЕЦОТ НА
ЛЕГИТИМАЦИЈА ЗА ИЗДАДЕНИТЕ ОДОБРЕНИЈА

1. Регистарот на издадените одобрености за вршење на јавен превоз со моторни возила од страна на граѓаните (регистар) се води според одредбите на ова упатство.

2. Општинскиот орган на управата надлежен за работите на патниот сообраќај (надлежен орган) го води регистарот според образецот кој е составен дел на ова упатство.

Во општините со поголем број впишувања во регистарот, кон регистарот се води именик и збирка на исправи.

3. Регистарот се води во форма на тврда уководна таблица со редни броеви, прошиена и потпечатена.

4. На еден регистарски лист можат да се впишуваат податоци само за едно лице што врши јавен превоз.

5. Во регистарот се внесуваат податоците предвидени во образецот, како и промените што ќе настанат по впишувањето.

Промените надлежниот орган ги регистрира со денот кога е примена пријавата за промена.

Податоците за престанок на важноста на одобреностите, настанати по сила на закон, се впишуваат со денот наведен во актот со кој се утврдува престанокот.

6. Впишувањето во регистарот се врши со црно мастило, а исправките со црвено мастило.

Секоја исправка во регистарот мора да биде оверена од лицето што го води регистарот.

7. По пополнувањето на регистарскиот лист за издадените одобрености се отвора нов регистарски лист на кој се означува бројот на регистарската страна од која е извршен преносот од претходниот регистарски лист.

8. Во именикот се внесуваат издадените одобрености по азбучен ред на презимето на граѓанинот, како и регистарскиот број по кој се води во регистарот.

Именикот може да се води во вид на картошка или како посебна книга.

9. Во збирката на исправи се чуваат исправите врз основа на кои е извршено впишувањето во регистарот.

10. Со влегувањето во сила на ова упатство престанува да важи Упатството за начинот на водењето и образецот на регистарот на издадените одобрености („Службен весник на СРМ“ број 20/66).

11. Ова упатство влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Број 01-322/1
28 април 1975 година
Скопје

Републички секретар за
сообраќај и врски,
Александар Варналиев, с. р.

РЕГИСТАР
на издадените одобренја за вршење јавен превоз
со моторни возила од граѓаните

КНИГА

Регистарски број _____

| Реден број | Дата на впишувањето во регистарот | Дата и број на издаденото одобренје | Име на органот што го издал одобренјето | Податоци за граѓанинот | | | Предмет на работење |
|------------|-----------------------------------|-------------------------------------|---|----------------------------|--------------------------|----------------------------------|---------------------|
| | | | | Презиме, татково име и име | Дата и место на раѓањето | Живеалиштите улица, број и место | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | |

| Вид на возилото со кое се врши јавен превоз | Податоци за привремено запирање | Податоци за продолжување вршењето на превозот | Податоци за работодавците | Престанок на одобренјето | Забелешка | Потпис на лицето што го води регистарот |
|---|---------------------------------|---|---------------------------|--------------------------|-----------|---|
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | | | | | | |

ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ**ЗАЕДНИЦА НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА**

178.

Врз основа на член 203 став 1 точка 1 од Статутот на Заедницата на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 28/73), Собранието на Заедницата на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, на седницата одржана на 29 април 1975 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА ЗАКРЕП-
ПУВАЊЕ НА КОРИСНИЦИТЕ НА ПЕНЗИЈА И
ОПРЕДЕЛЕНИ ПРАВА ОД ИНВАЛИДСКОТО ОСИ-
ГУРУВАЊЕ ВО 1975 ГОДИНА

I

На корисниците на старосна, инвалидска и семејна пензија како и на инвалидите на трудот кои уживаат право на материјално обезбедување во врска со професионална рехабилитација и привремен надоместок во врска со вработувањето им се определува надоместок за закрепнување во износ од 220,00 динари.

II

Право на надоместок за закрепнување имаат корисниците од претходната точка кои правото го оствариле и престанале да работат до 31 декември 1974 година.

III

Повеќе корисници на семејна пензија по едно решение се сметаат како еден корисник за определување на надоместок по оваа одлука.

IV

Од остатокот на средствата за закрепнување што ќе се реализираат до крајот на првото полугодие од 1975 година, по одбитокот на делот за исплата на надоместокот според точката I од оваа одлука, ќе се издвојат средства во износ од 2.550.000 динари и употребат за следниве намени:

— 1.300.000 динари на Републичкиот одбор на Сојузот на здруженијата на пензионерите на Македонија за изградба на одморалиште во Претор,

— 800.000 динари на Републичкиот одбор на Сојузот на здруженијата на пензионерите на Македонија за изградба на одморалиште во Струга, и

— 450.000 динари за доделување на дополнителна помош за рекреација на корисниците на пензија и на корисниците на определени права од инвалидското осигурување со најниски примања.

Средствата од претходниот став ќе се преотстапат, и тоа:

— 300.000 динари на Републичкиот одбор на Сојузот на здруженијата на пензионерите на Македонија, и

— 150.000 динари на Републичкиот одбор на Сојузот на здруженијата на трудовите инвалиди на Македонија.

V

Исплатата на надоместокот за закрепнување по оваа одлука ќе се изврши заедно со пензијата односно надоместоците во врска со користењето на определени права од инвалидското осигурување за месец јуни 1975 година.

VI

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден по објавувањето во „Службен весник на СР Македонија“.

Бр. 01-603/1

29 април 1975 година
Скопје

Претседател,
Лилјана Манева, с. р.

179.

Врз основа на член 203 став 1 точка 1 а во врска со член 34 став 2 од Статутот на Заедницата на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 28/73), Собранието на Заедницата на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, на седницата одржана на 29 април 1975 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВА-
ЊЕ НА УСЛОВИТЕ ПОД КОИ СЕ СМЕТА ДЕКА
ОСИГУРЕНИКОТ ИЗДРЖУВАЛ ОПРЕДЕЛЕНИ
ЧЛЕНОВИ НА СВОЕТО ДОМАКИНСТВО И ДЕКА
ЧЛЕНОТ НА ДОМАКИНСТВОТО НЕМА ДОВОЛ-
НО СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ ЗА ИЗДРЖУВАЊЕ

I

Во Одлуката за определување на условите под кои се смета дека осигуреникот издржувал определени членови на своето домаќинство и дека членот на домаќинството нема доволно сопствени приходи за издржување („Службен весник на СРМ“ бр. 28/73) во точката II став 4 и 5 бројката „200“ се заменува со бројката „300“.

II

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1975 година.

Бр. 01-602/1

29 април 1975 година
Скопје

Претседател,
Лилјана Манева, с. р.

180.

Врз основа на член 127 и 12 од Статутот на Заедницата на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 28/73), Собранието на Заедницата на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, на седницата одржана на 29 април 1975 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА
ЗА УТВРДУВАЊЕ ВИСОЧИНАТА НА ПРИХОДИ-
ТЕ НА КОРИСНИКОТ НА ПЕНЗИЈА И ЧЛЕНО-
ВИТЕ НА НЕГОВОТО ДОМАКИНСТВО ОД КОИ
ЗАВИСИ ПРАВОТО НА ЗАШТИТЕН ДОДАТОК
НА ПЕНЗИЈАТА

I

Во Одлуката за утврдување височината на приходите на корисникот на пензија и членовите на неговото домаќинство од кои зависи правото на заштитен додаток на пензијата („Службен весник на СРМ“ бр. 28/73 и 47/73), во точката I се вршат следните измени:

— во ставот 2 под 1) бројката „360“ се заменува со бројката „463“,

— во ставот 2 под 2) бројката „144“ се заменува со бројката „185“;
— во ставот 2 под 3) бројката „144“ се заменува со бројката „185“.

II

Во точката I став 4 од истата одлука во ред 9 бројката „36“ се заменува со бројката „46“ а во ред 15 бројката „360“ се заменува со бројката „463“.

III

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден по објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1975 година.

Бр. 01-601/1
29 април 1975 година
Скопје

Претседател,
Лилјана Манева, с. р.

РЕПУБЛИЧКА САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА

181.

Врз основа на член 16 и 51 од Статутот на Републичката самоуправни интересна заедница за социјална заштита, Собранието на Заедницата, на седницата одржана на 13 мај 1975 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА РАСПИШУВАЊЕ НА КОНКУРС ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА СРЕДСТВА НАМЕНЕТИ ЗА ИНВЕСТИЦИИ ВО ОБЛАСТА НА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА ЗА 1975 ГОДИНА

I

Да се распише конкурс за распределба на средствата наменети за инвестициони расходи во областа на социјалната заштита за 1975 година, без обврска на враќање, согласно одредбите дадени во критериумите и мерилата за распределување на средствата на Заедницата наменети за инвестиции во областа на социјалната заштита за 1975 година, според текстот на конкурсот што е составен дел на оваа одлука.

II

Овој конкурс ќе го спроведе Извршниот одбор на Заедницата.

III

Одлуката влегува во сила наредниот ден од денот на донесувањето и ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 03-102/1
13 мај 1975 година
Скопје

Претседател,
Селман Рустеми, с. р.

182.

Врз основа на член 90 од Законот за социјална заштита („Службен весник на СРМ“ бр. 16/70), член 51 од Статутот на Републичката самоуправни интересна заедница за социјална заштита — Скопје (Заедница) и Одлуката бр. 03-102/1 од 13. 05. 1975 година на Собранието на Заедницата, во согласност со финансискиот план и Програмата за задачите и работите на Заедницата за 1975 година, Извршниот одбор на Заедницата распишува

К О Н К У Р С

ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА СРЕДСТВАТА НАМЕНЕТИ ЗА ИНВЕСТИЦИОНИ РАСХОДИ ЗА 1975 ГОДИНА БЕЗ ОБВРСКА НА ВРАЌАЊЕ

I

Средствата на Републичката самоуправни интересна заедница за социјална заштита, намене-

ти за инвестиции во 1975 година ќе се распределуваат врз основа на критериумите и мерилата усвоени од Собранието на Заедницата без обврска на враќање, за следните потреби во социјалната заштита:

1. за довршување на започнатите објекти за сместување на стари лица;

2. за изградба, адаптација и опремување на установите за заштита на деца без родителска грижа;

3. за изградба, проширување, адаптација и опремување на установи за заштита и рехабилитација, односно за оспособување и вработување под посебни услови на лица со психофизички недостатоци;

4. за изградба на простории за работа на стручните служби за унапредување и спроведување на социјалната заштита.

II

Право на учество на конкурсот имаат: општествено-политичките заедници, самоуправните интересни заедници за социјална заштита, организациите на здружен труд и други организации.

III

Средствата за инвестиции Заедницата ги доделува врз основа на обезбедување средства за сопствено учество кое изнесува:

— 50% од пресметковната вредност за установи за социјална заштита што ќе служат за потребите на граѓаните од подрачјето на една општина;

— 30% од пресметковната вредност за установи за социјална заштита што ќе служат за потребите на граѓаните од подрачјето на две или повеќе општини;

— 20% од пресметковната вредност за установи за социјална заштита во општините што со Закон се утврдени како неразвиени;

— 10% од пресметковната вредност на установи за социјална заштита во недоволно развиените општини, кои согласно со утврдените критериуми од надлежните органи на Републиката, ќе имаат посебен третман.

Заедницата може и исцело да ја финансира изградбата, адаптацијата и опремувањето на установи за социјална заштита од општ интерес за Републиката.

IV

Заинтересираните заедници и организации од точката II од овој конкурс поднесуваат барање до Заедницата, кое треба да ги содржи следните податоци и прилози:

1) назив на подносителот на барањето; 2) целта и потребата за која се бараат средствата; 3) износот на средствата што се бараат; 4) износот на средствата што треба да служи за сопствено учество во финансирањето изградбата на објектот, набавката на опремата и инвентарот, односно износот за извршување на работата за која се бараат средствата од Заедницата; 5) техничка и друга документација неопходна за оценување оправданоста на барањето за доделување на средства; и 6) кон барањето на средства за набавка на опрема и инвентар се прилага и спецификација на истите по вид, количина и вредност.

V

Барањата за доделување на средства со наведената документација во точката IV од овој конкурс се доставуваат до РЕПУБЛИЧКАТА САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА — СКОПЈЕ (поштенски преградок 370).

Барањата со кои се бараат средства за потреби што не се наведени во точката I од овој конкурс, како и оние барања кон кои не е приложена техничка и друга документација, нема да се разгледуваат.

VI

Конкурсот трае петнаесет дена од денот на објавувањето во „Службен весник на СР Македонија“.

Бр. 03-105/1
14 мај 1975 година
Скопје

**ОД ИЗВРШНИОТ ОДБОР НА ЗАЕДНИЦАТА
ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО
ОСИГУРУВАЊЕ — ПРОБИШТИП
183.**

Врз основа на член 35 став 1 точка 1 од Самоуправната спогодба за основање на Општинска заедница на здравството — Пробиштип и член 6 став 1 точка 2 од Деловникот за работа на првата седница на Собранието на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Пробиштип, Собранието на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Пробиштип, на заедничка седница на сите собори на делегати, одржана на 29 април 1974 година, донесе

О Д Л У К А

**ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛ НА СОБРАНИЕТО
НА ОПШТИНСКАТА ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО
И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ —
ПРОБИШТИП**

Член 1

За претседател на Собранието на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Пробиштип се избира инженер Никола Стојановски — делегат од Соборот на корисниците на услугите — работници.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 мај 1974 година.

Бр. 01-125/1
29 април 1974 година
Пробиштип

Претседател,

инж. Никола Стојановски, с. р.

184.

Врз основа на член 9 став 1 алинеја 8 од Законот за самоуправните интересни заедници на здравството и здравственото осигурување („Службен весник на СРМ“ бр. 5/73) и член 26 став 1 точка 10 од Самоуправната спогодба за основање на Општинска заедница на здравството и здравственото осигурување — Пробиштип, Собранието на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Пробиштип, на заедничката седница на сите собори на делегатите, одржана на 29 април 1974 година, донесе

О Д Л У К А

**ЗА УТВРДУВАЊЕ ОРГАНИТЕ НА УПРАВУВАЊЕТО
И ДРУГИТЕ ОРГАНИ НА ОПШТИНСКАТА
ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО
ОСИГУРУВАЊЕ — ПРОБИШТИП**

Член 1

Со оваа одлука, до донесување на Статутот, се утврдуваат органите на управувањето, неговите извршни органи и постојните органи и тела, како и другите органи на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Пробиштип (во натамошниот текст: Заедница).

Член 2

Собранието на Заедницата е орган на управувањето на Заедницата.

Собранието на Заедницата ги врши работите кои со закон, Самоуправната спогодба за основање на Заедницата и другите самоуправни општи акти на Заедницата му се ставени во надлежност.

Член 3

Собранието на Заедницата има Извршен одбор.

Извршниот одбор е извршен орган на Собранието на Заедницата.

Извршниот одбор се состои од 7 члена, избрани од редот на делегатите на соборите на делегатите на Собранието на Заедницата, и тоа:

— 3 члена од редот на делегатите на Соборот на делегатите на работниците — корисници на услугите;

— 2 члена од редот на делегатите на Соборот на делегатите на земјоделците — корисници на услугите;

— 2 члена од редот на делегатите на Соборот на делегатите на работниците од организациите на здружениот труд во здравството — даватели на услугите.

Извршниот одбор од редот на своите членови избира претседател и негов заменик.

Мандатот на членовите на Извршниот одбор трае 4 години.

Изборот на членовите на Извршниот одбор се врши на првата седница на која се конституира Собранието на Заедницата.

Член 4

Извршниот одбор ги врши особено следните работи:

— покренува иницијатива за донесување на самоуправните општи и други акти од надлежност на Собранието на Заедницата;

— утврдува предлози на финансиски планови, завршни сметки на Заедницата, на самоуправните општи акти што ги донесува Собранието на Заедницата;

— разгледува анализи, информации и други материјали што се упатуваат на разгледување пред Собранието на Заедницата и дава свое мислење;

— се грижи за правилно и навремено спроведување на одлуките и заклучоците на Собранието на Заедницата;

— се грижи за правилно остварување на правата на осигурените лица, ги разгледува условите под кои осигурените лица ја остваруваат здравствената заштита и другите права од здравственото осигурување и предлага преземање на соодветни мерки;

— ги разгледува поплаките на осигурениците во врска со работата на Заедницата и условите под кои се укажува здравствена заштита и презема односно предлага соодветни мерки;

— врши и други работи што ќе му бидат ставени во надлежност од Собранието на Заедницата.

Член 5

Постојани тела на Собранието на Заедницата се:

1. Комисија за жалби;
2. Комисија за избор и именување.

Комисијата за жалби се состои од претседател и 2 члена избрани за време од 4 години на првата седница на која се конституира Собранието на Заедницата.

Комисијата за избор и именување има претседател и 2 члена избрани на време од 4 години, на првата седница на која се конституира Собранието на Заедницата.

Собранието на Заедницата може, по потреба, да формира и други постојани и повремени тела за разгледување односно проучување на одделни прашања.

Член 6

Комисијата за жалби решава во втор степен по жалбите на осигурените лица изјавени против првостепените решенија донесени во постапката за остварување на правата од здравствената заштита и другите права од здравственото осигурување.

Член 7

Комисијата за избор и именување ја спроведува постапката за избор, именување и разрешување на секретарот на Заедницата, и ги претретира сите прашања во врска со изборите, именувањата и разрешувањата од надлежност на Собранието и му поднесува на Собранието предлози за избор, именување и разрешување.

Член 8

Заедницата има секретар.

Секретарот на Заедницата го именува и разрешува Собранието на Заедницата на заедничка седница на сите собори на делегатите.

За секретар на Заедницата може да биде имснупувано лице кое ги исполнува следните услови: виша управна школа или виша школа за кадри на социјалното осигурување и 10 години работно искуство во управна струка, од кои најмалку 3 години на раководно работно место во служба за социјално осигурување.

Член 9

Секретарот на Заедницата ги врши особено следните работи:

- се грижи за правилно и навремено спроведување на одлуките и заклучоците на самоуправните органи на Заедницата;
- ја застапува Заедницата во правните односи со другите органи и организации;
- ја застапува Заедницата при склучување на договори со организациите на здружениот труд од здравството за укажување здравствена заштита на осигурените лица;
- му помага на претседателот на Собранието, претседателите на соборите на Собранието и претседателот на Извршниот одбор во подготвувањето на седниците на Собранието на Заедницата, на соборите на Собранието и на Извршниот одбор;
- се грижи за извршување на задачите од областа на народната одбрана;
- врши и други работи што ќе му бидат ставени во надлежност.

Секретарот на Заедницата е наредбодавец за извршување на финансискиот план на Заедницата.

Член 10

Секретарот на Заедницата едновременно раководи со работите на Стручната служба на Заедницата и во тоа својство ги врши особено следните работи:

- се грижи за законито, правилно и ефикасно работење на Стручната служба на Заедницата;
- се грижи за навремено спроведување на одлуките и заклучоците на самоуправните органи на работната заедница на Стручната служба на Заедницата;
- решава во прв степен за правата и обврските од здравствената заштита и другите права од здравственото осигурување;
- врши и други работи кои со самоуправните акти на работната заедница ќе му бидат ставени во надлежност.

Ако секретарот на Заедницата најде дека општ акт или поединечен акт кој е донесен во работната заедница, освен поединечните акти донесени во управната постапка и актите за кои во одлучувањето е предвидена надлежност на судот, е спротивен на закон односно друг пропис, општествен договор, самоуправни спогодба или самоуп-

равен општ акт на Заедницата или работната заедница, ќе го предупреди органот којшто го донел таквиот акт. Ако и по предупредувањето органот остане при својата одлука, секретарот е должен да му предложи на Собранието на Заедницата да го согре од извршувањето таквиот акт.

На секретарот на Заедницата во неговата работа му помагаат определен број работници од службата.

Член 11

За вршење на стручните, финансиските и административните работи Заедницата има стручна служба организирана како работна заедница во нејзин состав, без својство на правно лице.

Стручната служба средствата за своето работење ги води на посебна жиरो сметка во банката.

Со донесувањето на општ акт за организацијата на Стручната служба на Заедницата и општ акт за систематизацијата на работните места, Стручната служба на Заедницата на здравственото осигурување на работниците — Пробиштип со дејност на конституирањето на оваа заедница се презема со постојаната организација и систематизација на работните места.

Преземените работници на Стручната служба на Заедницата на здравственото осигурување на работниците — Пробиштип ќе се распоредат на работа во стручните служби на Заедницата на работните места утврдени со постојаната организација и систематизација на работните места.

Со исклучок од претходниот став приправникот кој се оспособува за работното место помошен книговодител — аналитичар, против кого е покренат работен спор, ќе биде распореден откако ќе се донесе конечна судска пресуда.

Одлука за распоредување на преземените работници, освен за работниците со посебни овластувања и одговорности — раководни работници, донесува органот на управувањето на работната заедница на Стручната служба на Заедницата.

Управникот на досегашната стручна служба ќе се именува за секретар на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Пробиштип до истекот на времето за кое е избран.

Член 12

Оваа одлука влегува во сила со објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 мај 1974 година.

Бр. 01-126

29 април 1974 година

Пробиштип

Претседател,

дипл. руд. инж. Никола Стојановски, с. р.

185.

Врз основа на член 26 став 1 точка 10 од Самоуправната спогодба за основање на Самоуправната интересна заедница на здравството и здравственото осигурување Пробиштип и член 5 од Одлуката за утврдување органите на управувањето и другите органи на Заедницата на здравството и здравственото осигурување — Пробиштип, Собранието на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Пробиштип, на заедничката седница на сите собори на делегатите, одржана на 28 април 1974 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА КОМИСИЈАТА ЗА ИЗБОР И ИМЕНУВАЊЕ НА СОБРАНИЕТО НА ОПШТИНСКАТА ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ — ПРОБИШТИП

I

Во Комисијата за избор и именување на Собранието на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување Пробиштип се избираат:

- за претседател: Родна Николова.
- за членови:
- 1. Страхил Златков,
- 2. Перо Петровски.

II

Оваа одлука влегува во сила со објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 мај 1974 година.

Бр. 01-131

29 април 1974 година

Пробиштип

Претседател,

дипл. руд. инж. Никола Стојановски, с. р.

186.

Врз основа на член 26 став 1 точка 10 од Самоуправната спогодба за основање на Самоуправната интересна заедница на здравството и здравственото осигурување — Пробиштип и член 3 од Одлуката за утврдување органите на управувањето и другите органи на Заедницата на здравството и здравственото осигурување — Пробиштип, Собранието на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување Пробиштип, на заедничката седница на сите собори на делегатите, одржана на 29 април 1974 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА ИЗВРШНИОТ ОДБОР НА СОБРАНИЕТО НА ОПШТИНСКАТА ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ — ПРОБИШТИП

I

За членови на Извршниот одбор на Собранието на Општинската заедница на здравственото осигурување Пробиштип се избираат и тоа:

— од редот на делегатите на Соборот на делегатите на корисниците на услугите — работници:

1. Коле Јовановски,
2. Филип Тодоровски,
3. Величко Антонијевиќ.

— од редот на делегатите на Соборот на делегатите на корисниците на услугите — земјоделци:

1. Трајан Ристов,
2. Трајан Спиоров.

Од редот на делегатите на Соборот на делегатите на работниците од организациите на здружениот труд во здравството — даватели на услугите:

1. Мино Николов,
2. Николина Трајанова.

II

Оваа одлука влегува во сила со објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 мај 1974 година.

Бр. 01-129

29 април 1974 година

Пробиштип

Претседател,

дипл. руд. инж. Никола Стојановски, с. р.

187.

Врз основа на член 26 став 1 точка 10 од Самоуправната спогодба за основање на самоуправната интересна заедница на здравството и здравственото осигурување — Пробиштип и член 5 од Одлуката за утврдување органите на управувањето и другите органи на Заедницата на здравството и здравственото осигурување — Пробиштип, Собранието на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Пробиштип, на заедничката седница на сите собори на делегатите, одржана на 29 април 1974 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА КОМИСИЈАТА ЗА ЖАЛБИ НА СОБРАНИЕТО НА ОПШТИНСКАТА ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ — ПРОБИШТИП

I

Во Комисијата за жалби на Собранието на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Пробиштип се избираат:

— за претседател: Димитар Игнатов.

— за членови:

1. Коле Ефремов,
2. Спиридон Милев.

II

Оваа одлука влегува во сила со објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 мај 1974 година.

Бр. 01-130

29 април 1974 година

Пробиштип

Претседател,

дипл. руд. инж. Никола Стојановски, с. р.

188.

Врз основа на член 10 од Законот за самоуправните интересни заедници на здравството и здравственото осигурување и член 26 од Самоуправната спогодба за основање на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Пробиштип, Собранието на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Пробиштип, на заедничката седница на сите собори на делегатите, одржана на 29 април 1974 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ЗДРУЖУВАЊЕ И ОСНОВАЊЕ РЕПУБЛИЧКА ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ И УСВОЈУВАЊЕ НА ТЕКСТОТ НА ПРЕДЛОГОТ НА САМОУПРАВНАТА СПОГОДБА ЗА ЗДРУЖУВАЊЕ

I

Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Пробиштип, основана за подрачјето на општината Пробиштип, се здружува во Републичка заедница на здравството и здравственото осигурување.

II

Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Пробиштип, го усвојува текстот на предлогот на Самоуправната спогодба за здружување на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување во Републичката заедница на здравството и здравственото осигурување.

Се овластува претседателот на Собранието на Општинската заедница да ја потпише Самоуправната спогодба за здружување.

III

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето.

Бр. 01-88/1

29 април 1974 година

Пробиштип

Претседател,

дипл. руд. инж. Никола Стојановски, с. р.

189.

Врз основа на член 26 став 1 точка 12 од Самоуправната спогодба за основање на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Пробиштип и член 5 став 3 од Одлу-

ката за утврдување на органите на управувањето и другите органи на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Пробиштип, Собранието на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Пробиштип, на заедничката седница на сите собори одржана на 29 април 1974 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗБОР НА ДЕЛЕГАТИ НА РЕПУБЛИЧКАТА ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ

I

За делегати на Републичката заедница на здравството и здравственото осигурување, од Собранието на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Пробиштип се избираат 3 делегати и тоа:

1. Никола Стојановски — од корисниците на услуги — работници;
2. Васил Анастасов — од корисниците на услуги — земјоделци; и
3. Димитар Игнатов — од давателите на услуги.

II

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 мај 1974 година.

Бр. 01-89/1

29 април 1974 година

Пробиштип

Претседател,

дипл. руд. инж. Никола Стојановски, с. р.

190.

Врз основа на член 26 став 1 точка 11 од Самоуправната спогодба за основање на Самоуправната интересна заедница на здравството и здравственото осигурување — Пробиштип и член 8 став 2 од Одлуката за утврдување органите на управувањето и другите органи на здравството и здравственото осигурување — Пробиштип, Собранието на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Пробиштип, на заедничката седница на сите собори на делегатите, одржана на 29 април 1974 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИМЕНУВАЊЕ СЕКРЕТАР НА ОПШТИНСКАТА ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ — ПРОБИШТИП

I

За секретар на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Пробиштип се именува Заовски Русе, досегашен управник на Филијалата на Стручната служба при Заедницата на здравственото осигурување на работниците — Пробиштип.

II

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 мај 1974 година.

Бр. 01-132

29 април 1974 година

Пробиштип

Претседател,

дипл. руд. инж. Никола Стојановски, с. р.

191.

Врз основа на член 26 став 1 точка 8 и член 56 од Самоуправната спогодба за основање на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Пробиштип и член 11 од Одлуката за утврдување на органите на управувањето и другите органи на Општинската заедница на

здравството и здравственото осигурување — Пробиштип, Собранието на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Пробиштип, на заедничката седница на сите собори на делегатите, одржана на 29 април 1974 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ФОРМИРАЊЕ НА СТРУЧНА СЛУЖБА НА ОПШТИНСКАТА ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ — ПРОБИШТИП

I

За вршење на стручните, административните и финансиските работи, Собранието на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Пробиштип формира Стручна служба на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Пробиштип, организирана како работна заедница, без својство на правно лице.

До донесувањето на општиот акт за организација на Стручната служба на Општинската заедница и општиот акт за систематизацијата на работните места, Стручната служба на Заедницата на здравственото осигурување на работниците — Пробиштип, со денот на конституирањето на оваа заедница, се презема со постојната организација и систематизација на работните места.

II

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 мај 1974 година.

Бр. 01-133

29 април 1974 година

Пробиштип

Претседател,

дипл. руд. инж. Никола Стојановски, с. р.

192.

Врз основа на член 9 став 1 алинеја 8 од Законот за самоуправните интересни заедници на здравството и здравственото осигурување („Службен весник на СРМ“ бр. 5/74) и член 26 став 1 точка 6 од Самоуправната спогодба за основање на Самоуправната интересна заедница на здравството и здравственото осигурување — Пробиштип, Собранието на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Пробиштип, на заедничката седница на сите собори на делегати, одржана на 29 април 1974 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРИВРЕМENO УТВРДУВАЊЕ НА ПРАВАТА ОД ЗДРАВСТВЕНАТА ЗАШТИТА И ДРУГИТЕ ПРАВА ОД ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ

I

Со оваа одлука, до донесувањето на Статутот и другите самоуправни општи акти на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување Пробиштип (во натамошниот текст: Заедница) се утврдуваат правата од здравствената заштита и другите права од здравственото осигурување што самостојно ги утврдува Заедницата, како и начинот на остварувањето и заштитата на правата од здравствената заштита и другите права од здравственото осигурување утврдени со закон и оваа одлука.

II

Правата од здравствената заштита и другите права од здравственото осигурување што самостојно ги утврдува Заедницата се утврдуваат во обем на правата што осигурените лица — корисници на услугите (работници и земјоделци) ги имале до денот на применувањето на оваа одлука.

По однос на правата и во постапката за остварувањето и заштитата на правата од здравствената заштита и другите права од здравственото осигурување утврдени со закон и оваа одлука ќе се применуваат одредбите на Статутот и другите општи акти на Заедницата на здравственото осигурување на работниците — Штип, одредбите на Статутот и другите општи акти на Заедницата на здравственото осигурување на земјоделците — Штип, одредбите на општите акти на Сојузот на заедниците на здравственото осигурување на работниците на Македонија и одредбите на општите акти на Сојузот на заедниците на здравственото осигурување на земјоделците на Македонија.

Ш

Оваа одлука влегува во сила со објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 мај 1974 година.

Бр. 01-136

29 април 1974 година

Пробиштип

Претседател,

дипл. руд. инж. Никола Стојановски, с. р.

193.

Врз основа на член 26 став 1 точка 2, а во врска со член 40 од Самоуправната спогодба за основање самоуправни интересни заедница на здравството и здравственото осигурување — Пробиштип, Собранието на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Пробиштип, на заедничката седница на сите собори на делегатите одржана на 29 април 1974 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ПРИВРЕМЕНО РЕГУЛИРАЊЕ НА ОДДЕЛНИ ПРАШАЊА ЗА ФИНАНСИРАЊЕТО И ФИНАНСИСКОТО РАБОТЕЊЕ НА ОПШТИНСКАТА ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ — ПРОБИШТИП

I

До донесување на Статутот на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Пробиштип (во натамошниот текст: Заедница), по однос на финансирањето и финансиското работење на Заедницата, ќе се применуваат одредбите на Статутот на Заедницата на здравственото осигурување на работниците — Штип и Статутот на Заедницата на здравственото осигурување на земјоделците — Штип, доколку не се во спротивност со соодветните одредби на Законот за самоуправните интересни заедници на здравството и здравственото осигурување („Службен весник на СРМ“ бр. 5/74).

II

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 мај 1974 година.

Бр. 01-137

29 април 1974 година

Пробиштип

Претседател,

дипл. руд. инж. Никола Стојановски, с. р.

194.

Врз основа на член 18 став 2 од Законот за самоуправните интересни заедници на здравството и здравственото осигурување („Службен весник на СРМ“ бр. 5/74) и член 29 став 1 точка 4 и член 56 од Самоуправната спогодба за основање на Општинска заедница на здравството и здравственото осигурување — Пробиштип, Собранието на Општинската заедница на здравството и здравствено-

то осигурување — Пробиштип, на седниците на соборот на делегатите на работниците — корисници на услугите и соборот на делегатите на работниците од здружениот труд во здравството — даватели на услугите, одржани на 29 април 1974 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА УТВРДУВАЊЕ ВИСИНАТА НА СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ, ПОСТОЈАНИТЕ ИЗНОСИ НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА ОДДЕЛНИ КАТЕГОРИИ ОСИГУРЕНИЦИ И ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОСНОВИЦИТЕ ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ И ПЛАЌАЊЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ ЗА ОДДЕЛНИ КАТЕГОРИИ ОСИГУРЕНИЦИ

I

Со оваа одлука до крајот на 1974 година се утврдуваат висината на стапката на придонесите за здравствено осигурување на работниците, постојаните износи на придонесите за здравствено осигурување на одделни категории осигуреници, висината на стапката на посебниот придонес за користење здравствена заштита во странство и основниците за пресметување и плаќање на придонесите за здравствено осигурување за одделни категории осигуреници.

II

Висината на стапките на придонесите и постојаните износи на придонесите за здравствено осигурување од претходната точка се утврдуваат во висина утврдена со одлуките на Собранието на Заедницата на здравствено осигурување на работниците — Штип и тоа:

— Одлука за стапките и тарифата на придонесите за здравствено осигурување и стапките на посебниот придонес за користење на здравствена заштита во странство за 1974 година, број 02-11/3 од 25 декември 1973 година („Службен весник на СРМ“ бр. 2/74);

— Одлука за постојаните износи на придонесите за здравствено осигурување на одделни категории лица надвор од работен однос осигурени по Законот за здравственото осигурување и задолжителните видови на здравствена заштита на населението, бр. 02411/5 од 25 декември 1973 година („Службен весник на СРМ“ бр. 2/74).

III

Основниците за пресметување и плаќање на придонесите за здравственото осигурување за одделни категории осигуреници се утврдуваат во висина утврдена со Одлуката на Советот на Сојузот на заедниците на здравственото осигурување на работниците на Македонија, бр. 01-300/1 од 12. 07. 1972 година („Службен весник на СРМ“ бр. 27/72), освен основниците утврдени со членот 3 став 1 точка 1 и 4 од Одлуката за утврдување на основниците на пресметување и плаќање на придонесот за здравствено осигурување за одделни категории осигуреници, бр. 04-10/8 од 5. 10. 1973 година, на Собранието на Заедницата на здравственото осигурување на работниците.

IV

Оваа одлука влегува во сила со објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 мај 1974 година.

Бр. 01-118/1

29 април 1974 година

Пробиштип

Претседател,

дипл. руд. инж. Никола Стојановски с. р.

195.

Врз основа на член 18 став 2 од Законот за самоуправните интересни заедници на здравството и здравственото осигурување („Службен весник на СРМ“ бр. 5/74) и член 30, став 1, точка 1 и член 56 од Самоуправната спогодба за основање на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Пробиштип, Собранието на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Пробиштип, на седницата на соборот на делегатите на земјоделците-корисници на услугите и соборот на делегатите на работниците од здружениот труд во здравството-даватели на услугите, одржана на 29 април 1974 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА УТВРДУВАЊЕ ВИСИНАТА НА ПРИДОНЕСОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ

I

До крајот на 1974 година, висината на придонесот за здравствено осигурување на земјоделците се утврдува во височина утврдена од Собранието на Заедницата на здравственото осигурување на земјоделците — Штип, со одлука за стапката на придонесот од катастарскиот доход и паушалниот придонес по осигуреник за здравствено осигурување на земјоделците за 1974 година, бр. 02-4/2 од 29 декември 1973 година („Службен весник на СРМ“ бр. 4/74 година).

II

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 мај 1974 година.

Бр. 01-138

29 април 1974 година

Пробиштип

Претседател,

дипл. руд. инж. Никола Стојановски, с. р.

196.

Врз основа на член 26 став 1 точка 9 од Самоуправната спогодба за основање на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Пробиштип, Собранието на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Пробиштип, на заедничката седница на сите собори на делегатите, одржана на 29 април 1974 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ВРШЕЊЕ НА ДОСЕГАШНИТЕ РАБОТИ ОД ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ И ДОДАТОКОТ НА ДЕЦА

I

Стручната служба на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Пробиштип, по овластување на Заедницата на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, ги врши работите од правата на пензиското и инвалидското осигурување и додатокот на деца.

II

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 мај 1974 година.

Бр. 01-141

29 април 1974 година

Пробиштип

Претседател,

дипл. руд. инж. Никола Стојановски, с. р.

197.

Врз основа на член 32 став 1 алинеја 1 од Самоуправната спогодба за основање на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување, Собранието на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Пробиштип, на заедничка седница на сите собори на делегатите, одржана на 17 септември 1974 година, донесе

ДЕЛОВНИК

ЗА РАБОТАТА НА СОБРАНИЕТО НА ОПШТИНСКАТА ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ И НЕГОВИТЕ ОРГАНИ И ТЕЛА

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

Со овој деловник се регулира работата на Собранието на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Пробиштип (во натамошниот текст: Собрание), на соборите на делегатите на Собранието, на Извршниот одбор на Собранието и на постојаните и повремените тела на Собранието.

Член 2

Во рамките на своите овластувања утврдени со закон и Самоуправната спогодба за основање на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување (во натамошниот текст: Самоуправна спогодба за основање), Собранието работи и своите одлуки и другите акти ги донесува:

а) на заедничка седница на сите собори на делегатите;

б) на посебни седници на надлежните собори на делегатите, кога се одлучува рамноправно, и в) на одделна седница на соодветниот собор на делегатите кога тој одлучува самостојно.

Собранието учествува во одлучувањето на Собранието на општина Пробиштип, за прашањата од областа на здравството и здравственото осигурување во својство на собор на тоа собрание.

Член 3

Членот на Собранието има право и должност да присуствува на седниците на Собранието и неговите собори на делегатите и да учествува во разгледувањето и одлучувањето по сите прашања што се на дневен ред на седницата.

Во случај на спреченост да присуствува на седницата, членот на Собранието е должен за тоа навремено да го извести Собранието односно соборот на делегатите.

Член 4

Претставниците на печатот, радиото и телевизијата можат да присуствуваат на сите јавни седници на Собранието и соборите на делегатите, доколку Собранието поинаку не одлучи.

Претставниците на печатот, радиото и телевизијата се известуваат за седниците на Собранието и соборите на делегатите и им се обезбедуваат материјали од интерес за известување на јавноста.

Член 5

Општите акти, заклучоци и материјали на Собранието и соборите на делегатите се испраќаат на Собранието на општина Пробиштип и Републичката заедница за здравство.

II. РАБОТА НА СОБРАНИЕТО НА ЗАЕДНИЧКА СЕДНИЦА

1. Верификација и престанок на мандатот на делегатите

Член 6

Верификацијата на мандатите на делегатите се врши на првата заедничка седница на Собранието по одржаните избори.

Првата заедничка седница на Собранието ја свикува и со неа раководи до изборот на претседател на Собранието претседателот на поранешното собрание.

Член 7

За проверка на мандатите на делегатите, Собранието избира верификациона комисија во состав од три члена.

Верификационата комисија, врз основа на документите поднесени од делегатите, ја проверува правилноста на нивните мандати и поднесува на Собранието извештај со предлог за верификација на мандатите.

Член 8

По извештајот на верификационата комисија се води претрес.

Потврдувањето на мандатите на делегатите се врши со гласање од присутните делегати за целиот извештај.

Ако верификационата комисија оспорила некој мандат, прво се гласа за неоспорените мандати, а потоа одделно за секој оспорен мандат.

Собранието може да го одложи одлучувањето за верификација на одделен мандат ако утврди дека е потребно да се испита правилноста на спроведените избори.

Член 9

Делегатот се здобива со своите права и должности по верификацијата на мандатот.

Член 10

На делегатот му престанува мандатот во случаите утврдени со закон.

Секој делегат има право да поднесе оставка.

Престанокот на мандатот на делегатот во случаите од ставот 1 и 2 од овој член го утврдува Собранието врз основа на извештајот на Комисијата за избор и именување.

2. Свикување на седница

Член 11

Заедничките седници на Собранието ги свикува претседателот на Собранието по сопствена иницијатива, врз основа на заклучоците на Собранието, по предлог на одделните собори на делегати, Извршниот одбор на Собранието или секретарот на Општинската заедница.

Во подготовка на дневниот ред на Собранието, на претседателот на Собранието му помага секретарот на Општинската заедница.

Член 12

Седниците на Собранието се свикуваат по писмен пат.

Поканата за седницата содржи особено: ден и час на одржувањето на седницата, место и просторија во која ќе се одржи седницата и предлогот на дневниот ред на седницата.

Кон поканата од претходниот став се прилагодат материјалите за одделните точки од дневниот ред и извод од записникот од претходната седница на Собранието.

Поканата за седницата се испраќа на делегатите најмалку 7 дена пред денот на одржувањето на седницата. По исклучок, во крајно итни и оправдани случаи, поканата за седницата може да се испрати и на најмалку пет дена пред денот на одржувањето на седницата.

Кога од оправдани причини кон поканата за седницата не се приложи материјал по сите точ-

ки од предложениот дневен ред, материјалот ќе им се испрати на делегатите дополнително.

Член 13

На седницата на Собранието присуствуваат односно можат да присуствуваат без право на одлучување: секретарот на Општинската заедница, одговорни работници на Стручната служба на Општинската заедница, претставници на Извршниот совет и Собранието на Пробиштип, на заинтересирани општествено-политички, општествени и други организации, организации на здружениот труд, научни, јавни и политички работници.

3. Тек на седницата

Член 14

Седницата на Собранието ја отвора и со неа раководи претседателот на Собранието, а во негово отсуство заменикот на претседателот на Собранието.

Пред отворањето на седницата на Собранието претседателот на Собранието проверува и утврдува дали постои кворум за полноважна работа на седницата под кој се подразбира присуството на седницата на мнозинството на делегати од секој одделен собор. Ако не постои кворум почетокот или одржувањето на седницата се одлага, или седницата се закажува за друг ден.

Членот на Собранието кој од оправдани причини е спречен да присуствува на седницата на Собранието или неговите органи и тела е должен за тоа да го извести свикувачот на седницата.

Член 15

Дневниот ред на седницата го утврдува Собранието, по предлог на претседателот на Собранието.

Секој член на Собранието, како и секретарот на Општинската заедница, може да предлага измена и дополнување на предложениот дневен ред. За поднесените предлози одлучува Собранието.

Дефинитивно утврдениот дневен ред не може да се менува.

Член 16

Собранието работи по утврдениот дневен ред. Пред преминот на дневниот ред се усвојува записникот од претходната седница.

На седницата на Собранието се врши разгледување и одлучување по одделните прашања по редоследот утврден со дневниот ред.

Известители по одделните точки од дневниот ред се, по правило, определените членови на Извршниот одбор, а можат да бидат и овластени работници од Стручната служба на Општинската заедница.

Член 17

Во разгледувањето на одделни прашања од дневниот ред на седницата на Собранието имаат право да учествуваат членовите на Собранието, секретарот на Општинската заедница, одделни стручни работници што работеле на подготвување на материјалот за седницата и претставник на Стручната служба, кога се работи за прашањата од нејзин интерес.

Во дискусијата на седницата можат да учествуваат и поканетите претставници на заинтересираните органи и организации.

За прашањата што се на дневен ред претседателот на Собранието, по правило, дава збор на пријавените дискусанти по редоследот по кој се пријавиле за дискусија.

На член на Собранието кој сака да говори за повреда на деловниот или на утврдениот дневен ред му се дава збор штом тоа го побара.

Никој не може да земе учество во дискусијата пред да добие збор од претседателот на Собранието.

Член 18

Учесникот во дискусијата може да говори само по прашањето што е на дневен ред.

Претседателот на Собранието се грижи учесникот во дискусијата да не биде попречуван по своето излагање.

Член 19

За повреда на редот на седницата, на членот на Собранието односно друго лице присутно на седницата може да му се изречат следниве мерки:

- опомена,
- одземање на зборот,
- отстранување од седницата.

Мерките опомена и одземање на зборот ги изрекува претседателот на Собранието, а мерката отстранување од седницата Собранието, по предлог на претседателот на Собранието.

Мерката отстранување од седницата се однесува само во тековната седница.

Сите изречени мерки се запишуваат во записникот на седницата.

Претседателот на Собранието се грижи за редовното одвивање и одржување на редот на седницата и има право да го опомене на ред или да го прекине во излагањето, учесникот во дискусијата ако тој се оддалечува од прашањето што е на дневен ред или го нарушува редот на седницата.

Ако разгледувањето на одделни прашања бара подолго време претседателот на Собранието може да предложи ограничување на времето на излагањето на секој дискусант. За предлогот на претседателот одлучува Собранието.

Член 20

Разгледувањето на одделните точки од дневниот ред го заклучува претседателот на Собранието кога ќе утврди дека нема повеќе дискусанти.

По исклучок, претседателот на Собранието, или одделен член на Собранието може да предложи заклучување на разгледувањето на одделните точки од дневниот ред и кога листата на пријавените дискусанти не е исцрпена, ако смета дека прашањето е доволно расветлено за одлучување. По поднесенiot предлог одлучува Собранието.

Член 21

Разгледувањето на прашањето што е на дневен ред завршува со:

- донесување односно усвојување на одлука или друг акт;
- донесување на заклучок, и
- прием на знаење на материјалот, односно информацијата.

Собранието може да одлучи прашањето што се разгледувало да се симне од дневниот ред, или да се врати на подносителот на предлогот заради измена односно дополнување.

Член 22

Одлуките, другите општи акти и заклучоците Собранието ги донесува со гласање.

Гласањето е јавно.

По исклучок, во случаи предвидени со закон, или ако за тоа постојат оправдани причини, Собранието може да одлучи гласањето за одделно прашање да се изврши тајно.

Член 23

Јавното гласање се врши со кревање на рака, или поименично.

Членовите на Собранието можат да гласаат за или против предлогот, или да се воздржат од гласање.

Поименичното гласање се врши кога тоа ќе го определи претседателот на Собранието, ако смета дека е потребно да се утврди точно резултатот од гласањето.

Член 24

Тајното гласање се врши со гласачки ливчиња.

На секое гласачко ливче, покрај печатот на Општинската заедница, се внесуваат зборовите: под реден број 1 „за“, под реден број 2 „против“ и под реден број 3 „воздржан“.

Гласањето се врши на тој начин што членот на Собранието заокружува еден од редните броеви според своето определување.

Пребројувањето на гласовите го вршат претседателот и два избрани члена на Собранието, а резултатот од гласањето го објавува претседателот на Собранието.

Полноважни се одлуките на Собранието за кои гласале мнозинството од присутните членови на Собранието, ако со Статутот на Општинската заедница не е предвидено поинаку.

Член 25

Ако по извршеното гласање се утврди дека бројот на гласовите за и бројот на гласовите против се еднакви, или дека бројот на гласовите за и против земено заедно е еднаков со бројот на воздржаните гласови, се врши повторно гласање. Во случај и при повторното гласање да не се добие потребно мнозинство, се смета дека предлогот не е усвоен.

Се смета дека предлогот не е усвоен и кога мнозинството од присутните членови на Собранието се воздржале од гласањето.

Член 26

Членот на Собранието има право да поставува прашања за работата на Извршниот одбор, телата на Собранието, секретарот на Општинската заедница и Стручната служба на Општинската заедница.

Прашањата можат да се поставуваат на седницата на Собранието усно, а во времето помеѓу две седници писмено преку претседателот на Собранието.

Член 27

На усно поставеното прашање од членот на Собранието, по правило, се одговара на истата седница на која е поставено. Ако тоа не е можно, одговорот се дава на наредната седница.

Писменото прашање се испраќа на органот, односно телото на кое се однесува. Ако прашањето било поставено најдоцна на 15 дена пред првата наредна седница на Собранието, на него се одговара на таа седница.

По примениот одговор, членот на Собранието има право да постави дополнително прашање и да предложи прашањето да се стави на дневен ред за разгледување на наредната или некоја друга седница.

4. Избор на функционери, органи и тела на Собранието**Член 28**

На првата заедничка седница на Собранието се избира:

- претседател на Собранието,
- заменик претседател на Собранието,
- секретар на Општинската заедница,
- претседател и членови на Комисијата за избор и именување,
- претседател и членови на Извршниот одбор,
- други постојани тела на Собранието,
- делегати за Републичката заедница на здравството и здравственото осигурување на Македонија.

Член 29

Предлог за избор на претседател на Собранието и заменик на претседателот на Собранието, поднесува посебна кандидациона комисија, врз основа на извршени претходни консултации со надлежните општествено-политички организации.

Кандидационата комисија од претходниот став се состои од три члена, од кои по еден член од редовите на секој собор на делегати.

Член 30

Предлог за избор на претседател и членови на комисијата за избор и именување поднесува кандидационата комисија од член 29 од овој деловник.

Предлози за именување на секретар на Општинската заедница односно за избор на претседател и членови на Извршниот одбор и на делегати во Републичката заедница на здравството и здравственото осигурување на Македонија поднесува Комисијата за избор и именување врз основа на претходно извршените консултации со надлежните општествено-политички организации.

Член 31

Предлозите за именување, односно избор на функционери, органи и тела на Собранието се поднесуваат во вид на кандидатски листи.

Секоја кандидатска листа содржи онолку кандидати колку треба да се избераат.

Член 32

На седницата на Собранието за поднесените кандидатски листи се гласа во целина, по оној ред по кој се предложени.

Изборот, односно именувањето на функционерите, органите и телата на Собранието, се врши со јавно гласање, ако Собранието не одлучи поинаку.

Член 33

Одредбите од овој деловник што се однесуваат на постапката за избор сообразно се применуваат и во постапката за разрешување.

Член 34

По однос на спроведувањето на гласањето за избор односно именување на функционери, органи и други тела на Собранието сообразно се применуваат одредбите на овој деловник што се однесуваат за гласањето при донесувањето на одлуки и други општи акти.

III. РАБОТА НА ОДДЕЛНИТЕ СОБОРИ НА ДЕЛЕГАТИ

1. Заеднички одредби

Член 35

Секој собор на делегати избира претседател на соборот и заменик на претседател на соборот. По потреба, соборот може да избира повременни тела (комисии, одбори и слично) кои му помагаат во вршењето на неговите задачи.

Член 36

По однос на работата на соборите на делегатите кога тие одлучуваат рамноправно или самостојно сообразно ќе се применуваат одредбите на главата II под 2, 3 и 4 од овој деловник.

Предлог за избор на претседател на соборот и заменик на претседател на соборот поднесува кандидациона комисија по претходно извршените консултации со надлежните општествено-политички организации.

2. Рамноправно одлучување

Член 37

При вршењето на работите за кои со Законот за самоуправните интересни заедници на здравство-

то и здравственото осигурување, Самоуправната спогодба за основање на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување и Статутот на Општинската заедница е пропишано рамноправно одлучување на надлежните собори на делегатите, надлежните собори на делегати расправаат и одлучуваат по прашањата од утврдениот дневен ред на одвоени седници.

Седниците на соборите на делегатите во случаите од претходниот став ги свикува претседателот на Собранието во договор и соработка со претседателите на соборите на делегатите.

Претседателот на Собранието и претседателите на соборите на делегатите заеднички го утврдуваат предлогот за дневниот ред на седниците на соборите на делегатите.

Претседателот на Собранието е присутен за време на одржувањето на седниците на надлежните собори.

Член 38

За полноважно одлучување по прашањата за кои надлежните собори на делегатите одлучуваат рамноправно потребно е на седниците на одделните собори на делегатите да присуствува мнозинството од вкупниот број на делегати на соборот.

Одлуките на соборите на делегатите од претходниот став се донесуваат во истоветен текст, за формулацијата на кој претходно се договараат претседателот на Собранието и претседателите на надлежните собори на делегатите.

Одлуките на надлежните собори на делегатите се сметаат за донесени ако за истоветниот текст на одлуката гласале мнозинството од присутните делегати на седницата на секој одделен собор на делегатите.

Член 39

Претседателите на надлежните собори на делегатите го известуваат претседателот на Собранието и меѓусебно за донесените одлуки односно за заземените ставови од страна на нивниот собор на делегати.

Ако предлогот на одлуката е усвоен во истоветен текст од страна на сите надлежни собори на делегатите, претседателот на Собранието го утврдува и објавува донесувањето на одлуката.

Одлуката донесена со рамноправно одлучување на надлежните собори на делегатите ја потпишуваат претседателот на Собранието и претседателите на соборите на делегатите.

Член 40

Ако надлежните собори на делегатите по прашањето за кое одлучуваат рамноправно заземаат различни ставови и не ја усвојат предложената одлука со истоветен текст, претресот по прашањето за донесувањето на одлуката се повторува, при што се земаат предвид усвоените ставови на другите собори на делегатите.

Ако на два претреси едноподруго не се усвои од сите собори на делегатите спорната одлука во истоветен текст, се спроведува постапка за усогласување на ставовите.

Член 41

Во случајот од член 40 став 2 од овој деловник претседателот на Собранието формира заедничка комисија составена од по два члена од секој надлежен собор на делегатите на која ѝ се доверува усогласување на ставовите по спорното прашање.

Заедничката комисија поднесува писмен извештај за својата работа со предлог за решавање на спорното прашање.

Ако заедничката комисија не постигне усогласување на ставовите по спорното прашање, или ако надлежните собори не го усвојат предлогот

на комисијата за решавање на спорното прашање, претседателот на Собранието го известува за тоа Собранието на општина Пробиштип, кое донесува одлука со која привремено го решава тоа прашање.

Ако подоцна се создадат услови за поинакво решение на спорното прашање, тоа повторно се става на дневен ред и разгледува од надлежните собори на делегатите.

Со донесување на одлука по спорното прашање од надлежните собори на делегатите престанува да важи одлуката на Собранието на општина Пробиштип, донесена по тоа прашање.

3. Самостојно одлучување

Член 42

При вршењето на работите за кои со Законот за самоуправните интересни заедници на здравството и здравственото осигурување и Самоуправната спогодба за основање на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување е пропишано самостојно да одлучуваат одделните собори на делегати, соборот на делегатите расправа и одлучува по утврдениот дневен ред на одделни седници.

Седниците на соборот на делегатите во случаите од претходниот став ги свикува претседателот на соборот на делегатите и за тоа го известува претседателот на Собранието.

Предлогот на дневниот ред на седницата на соборот на делегатите го утврдува претседателот на соборот со помош на секретарот на Општинската заедница.

Член 43

Кога на дневен ред на седницата на одделен собор на делегатите се ставени за одлучување прашања што се од посебен интерес за другите собори на делегати, може претходно да се бара мислење од другите собори на делегати во рок што спогодбено ќе го утврдат претседателот на Собранието и претседателите на соборите на делегатите.

Соборот на делегатите од кого е барано претходно мислење должен е да даде мислење по прашањето односно одлуката што треба да ја донесе надлежниот собор на делегатите.

Надлежниот собор на делегатите е должен да го разгледа мислењето на заинтересирираниот собор на делегатите и по него да заземе став.

Член 44

Надлежниот собор на делегатите полноважно одлучува ако на седницата присуствуваат мнозинството од вкупниот број на делегати на соборот.

Одлуката на соборот на делегатите се смета за донесена ако за неа гласале мнозинството од присутните делегати на седницата на соборот.

Член 45

За донесените одлуки и заклучоци од надлежниот собор на делегати се известуваат претседателот на Собранието и претседателите на другите собори на делегатите.

IV. РАБОТА НА ИЗВРШНИОТ ОДБОР И ДРУГИТЕ ТЕЛА НА СОБРАНИЕТО

1. Извршен одбор

Член 46

Седниците на Извршниот одбор на Собранието се одржуваат пред одржувањето на заедничка седница на сите собори на делегатите на Собранието и посебни седници на соборите на делегатите кои рамноправно одлучуваат.

На седницата на Извршниот одбор се разгледуваат прашањата и материјалите ставени на дневен ред за наредната седница на Собранието, односно за наредните седници на соборите на делегатите кои рамноправно одлучуваат и по однос на нив се усвојуваат потребни ставови односно предлози.

Член 47

Седниците на Извршниот одбор ги свикува и со нив раководи претседателот на Извршниот одбор.

Извршниот одбор може да работи полноважно ако на седницата присуствуваат мнозинството од вкупниот број на членови на Извршниот одбор, а своите одлуки и заклучоци ги донесува со мнозинство на гласови од присутните членови.

Член 48

Во сè друго по однос на свикувањето и работата на Извршниот одбор сообразно ќе се применуваат одредбите на главата II точка 2 и 3 од овој деловник.

2. Постојани и повремени тела на Собранието

Член 49

Покрај постојаните тела установени со Статутот на Општинската заедница, Собранието, одделните собори на делегатите и Извршниот одбор можат да формираат и повремени тела (комисии, одбори и слично) заради следење и проучување на определени прашања, изготвување на предлози на општи акти и извршување на други задачи од надлежноста на органот што ги формираат.

Повремените тела се формираат со посебна одлука на соодветниот орган.

Со одлуката од претходниот став се определува делокругот на повременото тело, неговиот состав и овластувања.

Член 50

Секое повремено тело има претседател и определен број членови.

Во состав на повремените тела можат да се именуваат, по потреба, покрај делегатите и работници од Стручната служба на Општинската заедница, како и стручни лица надвор од составот на Општинската заедница.

Во состав на повремените тела што ги формира Собранието треба да се обезбеди соодветна застапеност на сите собори на делегатите.

Член 51

Постојаното и повременото тело може да работи полноважно ако на седницата присуствуваат мнозинството од членовите на телото, а заклучоците се донесуваат со мнозинство од присутните членови на телото.

За својата работа постојаното односно повременото тело поднесува извештај на органот што го формираат, со потребни предлози.

Член 52

По однос на свикувањето и работата на постојаните и повремените тела сообразно се применуваат одредбите на главата II точка 2 и 3 од овој деловник.

V. ЗАПИСНИЦИ И СТЕНОГРАФСКИ БЕЛЕШКИ

Член 53

За работата на седницата на Собранието, соборите на делегатите, извршниот одбор и постојаното односно повременото тело се води записник.

Записникот го води определен работник на Стручната служба на Општинската заедница.

Член 54

Записникот на седницата содржи особено: реден број на седницата, податоци за присутните членови на органот, односно телото и други лица на седницата, податоци за отсутните членови на органот, односно телото, дневен ред на седницата, резултатите од гласањето, издвоените мислења по барање на делегатот, податоци за донесените одлуки и текстот на усвоените заклучоци.

Член 55

Записникот се испраќа на сите членови на органот, односно телото заедно со поканата и материјалите за наредната седница.

Записникот од претходната седница се усвојува на наредната седница.

Записникот на кој не се ставени забелешки, односно изменетиот записник според усвоените забелешки на него, се смета за усвоен.

Усвоениот записник го потпишува претседателот на органот, односно телото што раководело со седницата и записничарот.

Член 56

На седниците на Собранието и соборите на делегатите можат да се водат стенографски белешки.

Стенографските белешки се ставаат на увид на членовите на органот, односно телото, по нивно барање.

Секој член на органот има право да бара да се изврши исправка на неговото излагање внесено во стенографските белешки.

За основаноста на барањето за внесување исправка во стенографските белешки според претходниот став одлучува органот на седница, без претрес.

Стенографските белешки, оригиналните текстови на одлуките, односно другите акти донесени односно усвоени на седницата и другите материјали од седницата се чуваат заедно со записникот како документи од трајна вредност.

VI. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 57

Измени и дополнувања на овој деловник можат да бараат:

- одделен собор на делегатите,
- група од најмалку 10 делегати,
- Извршниот одбор на Собранието,
- секретарот на Општинската заедница.

Член 58

Деловникот влегува во сила со донесувањето.

Бр. 01-237/1

19 септември 1974 година

Пробиштип

Претседател,

дипл. руд. инж. Никола Стојановски, с. р.

198.

Врз основа на член 18 став 2 од Законот за самоуправните интересни заедници на здравството и здравственото осигурување („Службен весник на СРМ“ бр. 5/74) и член 29 став 1 точка 4 и член 53 од Самоуправната спогодба за основање на Општинска заедница на здравството и здравственото осигурување — Пробиштип, Собранието на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Пробиштип, на седниците на соборот и делегатите на работниците-корисници на услугите и соборот на делегатите на работниците од здружениот труд во здравството-даватели на услугите, одржани на 17 септември 1974 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ОСНОВИЦА ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ И ПЛАЌАЊЕ НА ПРИДОНЕСОТ И ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРАВАТА ПО ОСНОВ НА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА САМОСТОЈНИТЕ ЗАНАЕТЧИИ И САМОСТОЈНИТЕ УГОСТИТЕЛИ

I

Како основица за пресметување и плаќање на придонесот за здравствено осигурување и за остварување на правата по основ на здравственото осигурување на самостојните занаетчији и самостојните угостители служи даночната основица (личниот доход) од самостојно вршење на стопанска дејност утврдена за претходната година, со тоа што таа основица се смета како аконтација за текуштата година.

За самостојните занаетчији и самостојните угостители на кои не им се утврдува даночна основица, а данокот го плаќаат во годишен паушален износ, како основица за пресметување и плаќање на придонесот за здравствено осигурување служи годишниот паушален износ на данокот од самостојно вршење на стопанската дејност во текуштата година со тоа што основицата на придонесот за здравствено осигурување не може да изнесува помалку од минималниот личен доход во Републиката за текуштата година.

II

Ако даночната основица (личниот доход) од самостојна занаетчиска односно угостителска дејност е утврдена за дел од календарската година, основицата на осигурувањето се утврдува според таа даночна основица (личен доход).

Ако даночната основица (личниот доход) од самостојна занаетчиска, односно угостителска дејност не е утврдена, како основица за плаќање на придонесот и определување на правата по основ на здравствено осигурување привремено ќе се смета најниската основица на осигурувањето од точка I став 2 на оваа одлука, со тоа што конечно утврдување на основицата на осигурувањето ќе се изврши кога ќе се утврди даночната основица (личниот доход) од самостојното вршење на стопанска дејност.

III

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1974 година.

Бр. 01-239/1

17 септември 1974 година

Пробиштип

Претседател,

дипл. руд. инж. Никола Стојановски, с. р.

199.

Врз основа на член 26 точка 11 од Самоуправната спогодба за основање на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Пробиштип, а во врска со член 7 од Спогодбата за регулирање на меѓусебните права и обврски на Општинската заедница и на Стручната служба на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Пробиштип, Собранието на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Пробиштип, на заедничка седница на сите собори на делегатите, одржана на 17 септември 1974 година, донесе

ОДЛУКА**ЗА ИМЕНУВАЊЕ ШЕФ НА СЛУЖБАТА ЗА ФИНАНСИИ НА СТРУЧНАТА СЛУЖБА ПРИ ОПШТИНСКАТА ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ — ПРОБИШТИП****Член 1**

За шеф на Службата за финансии (книговодство) при Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Пробиштип, се именува Тачевски Љубе од Пробиштип, сметано од 1. 06. 1974 година.

Времето за реизбор од 4 години почнува од денот на првото именување.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јуни 1974 година.

Бр. 01-240/1

17 септември 1974 година

Пробиштип

Претседател,

дипл. руд. инж. Никола Стојановски, с. р.

200.

Врз основа на член 18 став 2 од Законот за самоуправните интересни заедници на здравството и здравственото осигурување („Службен весник на СРМ“ бр. 5/74) и член 29 став 1 точка 4 и 53 од Самоуправната спогодба за основање на Општинска заедница на здравството и здравственото осигурување — Пробиштип, Собранието на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Пробиштип, на седниците на Соборот на делегатите на работниците — корисници на услугите и Соборот на делегатите на работниците од здружениот труд во здравството-даватели на услугите, одржани на 17 септември 1974 година, донесе

ОДЛУКА**ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА СТАПКИТЕ И ТАРИФИТЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ И СТАПКИТЕ НА ПОСЕБНИОТ ПРИДОНЕС ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ВО СТРАНСТВО ЗА 1974 ГОДИНА****Член 1**

Во Одлуката за стапките и тарифите на придонесите за здравствено осигурување и стапките на посебниот придонес за користење здравствена заштита во странство за 1974 година („Службен весник на СРМ“ бр. 2/74) членот 1 став 2 се менува и гласи: „Тарифата на придонесот за здравствено осигурување во случај несреќа на работа и заболување од професионална болест, организациите на здружениот труд и другите корисници што се распоредени во областа од 0 и 9 од номенклатурата се одредува во височина 0,50%, од бруто личниот доход“.

По ставот 2 се додава нов став 3 кој гласи: „Тарифата за здравствено осигурување во случај несреќа на работа и заболување од професионална болест за организациите на здружениот труд и други корисници што се распоредени во областа од 1 до 8 од номенклатурата, се определува во височина од 0,50% од остварениот доход намален за пресметаните законски и договорни обврски, освен данокот на доход“.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, ќе се применува од 1 јануари 1974 година, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 01-245/1

17 септември 1974 година

Пробиштип

Претседател,

дипл. руд. инж. Никола Стојановски, с. р.

201.

Врз основа на член 29 од Самоуправната спогодба за основање на Општинска заедница на здравството и здравственото осигурување — Пробиштип, Собранието на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Пробиштип, на заедничка седница на Соборот на делегатите на работниците и Соборот на делегатите на давателите на услугите, одржана на 8 јануари 1975 година, донесе

ОДЛУКА**ЗА СТАПКИТЕ И ТАРИФАТА НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ И СТАПКИТЕ НА ПОСЕБНИОТ ПРИДОНЕС ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ВО СТРАНСТВО ЗА 1975 ГОДИНА****Член 1**

Стапката на придонесот за здравствено осигурување за 1975 година, се определува во височина од 7,25% од бруто личниот доход и другите примања, во која се содржани:

— стапката на придонесот за задолжителните видови на здравствена заштита — од 2,80%,

— стапката на придонесот за правата од здравствена заштита над задолжителните видови и другите права од здравственото осигурување — од 4,45%.

Тарифата на придонесот за здравственото осигурување во случај несреќа на работа и заболување од професионална болест, за организациите на здружениот труд и други корисници што се распоредени во областа 0 и 9 од номенклатурата, се определува во височина од 0,50% од бруто личниот доход.

Тарифата за здравственото осигурување во случај несреќа на работа и заболување од професионална болест за организациите на здружениот труд и други корисници што се распоредени во областа од 1 до 8 од номенклатурата, се определува во височина од 0,50% од останатиот доход намален за пресметаните законски и договорни обврски, освен данокот на доходот.

Член 2

Посебниот придонес за користење здравствена заштита во странство за работниците испратени на работа во странство од основните организации на здружениот труд (деташирани работници), се определува по стапка во височина од 20% од утврдната основа што ја претставува:

— просечниот нето личен доход на работниците во матичната организација исплатен во годината што претходи на годината во која работникот е испратен во странство,

— за работниците кои не оствариле личен доход во претходната година, како основа се зема исплатениот просечен нето личен доход во матичната организација од претходната година на сите работници од категоријата што ја има деташираниот работник.

Основиците од претходниот став во текот на годината се применуваат како аконтација.

По завршната сметка утврдените основици се применуваат зголемени со просекот на зголемени-

от личен доход во матичната организација во годината кога деташирањето е извршено спрема претходната година.

Член 3

Стапката на придонесот за здравствено осигурување на заводите за вработување за паричниот надоместок на привремено безработните лица и на уживателите на пензија се определува на 10,13% од нето примањата.

За лицата пријавени во заводот за вработување основницата за пресметување на придонесот за здравствено осигурување ја сочинува просечниот износ на име паричен надоместок на привремено безработните лица во времето со кое се плаќа придонесот за здравственото осигурување.

Ако во времето кога се плаќа придонесот за здравствено осигурување основницата не може да се определи на начин утврден во претходниот став, бидејќи не се исплатува надоместок на привремено безработните лица, како основница за пресметување на придонесот служи основницата по која последен пат е пресметан придонесот за здравственото осигурување.

Член 4

За лица кои работат по договор за дело ќе се плаќа придонес за здравствено осигурување во случај несреќа на работа по стапка од 0,70% од исплатениот надоместок.

Член 5

Доколку со Законот за здравственото осигурување и задолжителните видови на здравствена заштита на населението (во натамошниот текст: Законот) и другите општи акти на Општинската заедница основницата за пресметување на придонесите е определена во нето износ, придонесите за здравствено осигурување се пресметуваат и се плаќаат по стапки, односно според тарифата пресметана за примена на нето личниот доход односно примањата.

Пресметувањето на стапките и на тарифата на начин предвиден во претходниот став се врши и кога личните доходи исклучително се пресметуваат и се плаќаат во нето износ, како и во случаи кога во личниот доход не се содржани сите придонеси од личниот доход или истите се плаќаат по други стапки по кои придонесот се пресметува и се плаќа за поголем број работници вработени во работните организации.

Член 6

Обврзникот за уплата на придонесот е должен согласно член 105 од Законот при уплатата на придонесите за здравственото осигурување и посебниот придонес за користење на здравствена заштита во странство на самиот налог — уплатница да даде спецификација за уплатените придонеси по видови на правата, со ознака на основниците и на периодот за кој се пресметува и уплатува придонесот.

Доколку обврзникот за уплатата на придонесите не го пополни налогот-уплатницата согласно со одредбите на став 1 на овој член, службата односно поштата нема да го прими налогот-уплатницата во смисла на член 38 од Законот за службата на општественото книговодство.

Член 7

Основниците за пресметување и плаќање на придонесите за здравствено осигурување за одделни категории осигуреници се утврдуваат во висина утврдена со Одлуката на Советот на Сојузот на заедниците на здравственото осигурување на работниците на СРМ, бр. 01-300/1 од 12. 07. 1972 година („Службен весник на СРМ“ бр. 27/72).

Член 8

Придонесите ги пресметуваат и ги плаќаат обврзниците на начин утврден со Закон, со Статутот на Општинската заедница и другите општи акти.

Член 9

Со денот на примената на оваа одлука престанува да важи Одлуката за утврдување висината на стапките на придонесите за здравствено осигурување, постојаните износи на придонесите за здравствено осигурување на одделни категории осигуреници и за утврдување на основниците за пресметување и плаќање на придонесите за здравствено осигурување на одделни категории осигуреници, бр. 01-118/1 од 29 април 1974 година.

Член 10

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1975 година.

Бр. 01-9/1

8 јануари 1975 година

Пробиштип

Претседател,

дипл. руд. инж. Никола Стојановски, с. р.

202.

Врз основа на член 29 од Самоуправната спогодба за основање на Општинска заедница на здравството и здравственото осигурување — Пробиштип, Собранието на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Пробиштип, на заедничка седница на Соборот на делегатите на работниците — корисници на услугите и Соборот на делегатите на работниците од организациите на здружениот труд во здравството — даватели на услугите, на седницата од 8 јануари 1975 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ПОСТОЈАНИТЕ ИЗНОСИ НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА ОДДЕЛНИТЕ КАТЕГОРИИ ЛИЦА НАДВОР ОД РАБОТНИОТ ОДНОС ОСИГУРЕНИ ПО ЗАКОНОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ И ЗАДОЛЖИТЕЛНИТЕ ВИДОВИ НА ЗДРАВСТВЕНАТА ЗАШТИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО

Член 1

Придонесите за здравствено осигурување во постојан месечен износ за 1975 година се плаќаат во износ и тоа:

1. За учениците во стопанство односно за учениците во училиштата за квалификувани работници, за кои покрај училишната се изведува и практична настава во работната организација, училиштето или кај приватниот работодавец — во износ од 15,00 динари, за несреќа на работа и заболување од професионални болести.

2. За лица кои учествуваат во организирани јавни работни акции, а кои на тие работи работат најмалку 6 часа дневно — во износ од 61,00 динари, од кои:

— износот од 21,80 динари, на име придонес за задолжителни видови на здравствена заштита,

— износот од 35,10 динари — на име придонес за правата од здравствената заштита над задолжителните видови и другите права од здравственото осигурување,

— за несреќа на работа — 4,10 динари.

3. За уживателите на постојана државна помош дадена од страна на бившите президиуми на народните собранија или од страна на Извршниот совет, во износ од 61,00 динари, од кои:

— износот од 23,70 динари — на име придонес за задолжителни видови на здравствена заштита,

— износот од 37,30 динари — на име придонес за правата од здравствената заштита над задолжителните видови и другите права од здравственото осигурување.

4. За членовите на семејствата на југословенските државјани во странство, кои не се здравствено осигурени по прописите на земјата во која

работат или според меѓународна спогодба, а пред стапување во работен однос во странство имале живеалиште на територијата на оваа заедница, во износ по член од 61,00 динари, од кои:

— износот од 23,70 динари — на име придонес за задолжителните видови на здравствената заштита,

— износот од 37,30 динари на име придонес за правата од здравствената заштита над задолжителните видови и другите права од здравственото осигурување.

5. За лицата кои учествуваат на младински работни акции, а кои по прописите за инвалидското осигурување се осигурени за сите случаи на инвалидност — во износ од 61,00 динари, од кои:

— износот од 21,80 динари — на име придонес за задолжителните видови на здравствената заштита,

— износот од 35,10 динари — на име придонес за правата од здравствената заштита над задолжителните видови и другите права од здравственото осигурување,

— износот од 4,10 динари — на име придонес за здравствено осигурување во случај несреќа на работа и заболување од професионални болести.

6. За лицата кои се наоѓаат на предвојничка обука — логорување — во износ од 15,00 динари, на име придонес за здравствено осигурување во случај несреќа на работа и заболување од професионални болести.

7. За лицата-припадници на територијалните единици, припадници на цивилната заштита за време на извршување на задачите на територијалната одбрана — во износ од 15,00 динари, на име придонес за здравствено осигурување во случај несреќа на работа и заболување од професионални болести.

8. За учениците во средните училишта и студентите во вишите и високите школи, факултетите, уметничките академии, за времетраењето на практичната работа во врска со наставата — во износ од 15,00 динари и тоа само на име придонес за здравствено осигурување во случај несреќа на работа и заболување од професионални болести.

9. За лицата кои се наоѓаат на стручно оспособување или преквалификација што ги организира заводот за вработување — во износ од 20,00 динари и тоа само на име придонес за здравствено осигурување во случај несреќа на работа и заболување од професионални болести.

10. За лицата кои работат помалку од половината од полното работно време — во износ од 30,00 динари и тоа само на име придонес за здравствено осигурување во случај несреќа на работа и заболување од професионални болести.

11. За лицата-припадници на доброволните организации на противпожарната заштита — во износ од 15,00 динари, и тоа на име придонес за здравствено осигурување во случај несреќа на работа и заболување од професионални болести

Член 2

Со денот на применувањето на оваа одлука престанува да важи Одлуката за утврдување висината на стапките на придонесите за здравствено осигурување, постојаните износи на придонесите за здравствено осигурување на одделни категории осигуреници и за утврдување на основниците за пресметување и плаќање на придонесите за здравствено осигурување на одделни категории осигуреници, бр. 01-118/1 од 29 април 1974 година.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1975 година.

Бр. 01-10/1

8 јануари 1975 година

Пробиштип

Претседател,

дипл. руд. инж. Никола Стојановски, с. р.

203.

Врз основа на член 26 од Самоуправната спогодба за основање на Општинска заедница на здравството и здравственото осигурување — Пробиштип, Собранието на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Пробиштип, на заедничка седница на сите собори на Собранието, одржана на 8 јануари 1975 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКИОТ ПЛАН НА ПРИХОДИТЕ И РАСХОДИТЕ НА ФОНДОТ НА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ НА ОПШТИНСКАТА ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ — ПРОБИШТИП, ЗА 1975 ГОДИНА

I

Се утврдува финансискиот план на приходите и расходите на Фондот на здравственото осигурување на работниците, кој содржи:

ПРИХОДИ

| | |
|--|--------------------|
| 1. Вкупно приходи по сите основи | 12.883,514,10 дин. |
| 2. Издвојување на име резерва | 537.242,55 „ |
| 3. Издвојување за развој на здравствена служба | 901.846,00 „ |
| 4. Приходи по издвојувања од точка 2 и 3 | 11.444.425,55 „ |

РАСХОДИ

| | |
|----------------------------------|-----------------|
| 1. Вкупно расходи по сите основи | 11.444,425,55 „ |
|----------------------------------|-----------------|

II

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето.

Бр. 01-18/1

8 јануари 1975 година

Пробиштип

Претседател,

дипл. руд. инж. Никола Стојановски, с. р.

204.

Врз основа на член 37 од Законот за здравственото осигурување и задолжителните видови на здравствена заштита на населението, член 17 став 3 од Законот за самоуправните интересни заедници на здравството и здравственото осигурување и член 27 од Самоуправната спогодба за основање на Општинска заедница на здравството и здравственото осигурување — Пробиштип, Собранието на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Пробиштип, на седницата на Соборот на делегатите на работниците — корисници на услугите, одржана на 8 јануари 1975 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗНОСОТ НА НАДОМЕСТОКОТ НА ТРОШОЦИТЕ ЗА ПАТУВАЊЕ, ИСХРАНА И СМЕСТУВАЊЕ НА ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА ЗА ВРЕМЕ НА ПАТУВАЊЕ И ПРЕСТОЈ ВО ДРУГО МЕСТО ВО ВРСКА СО ОСТВАРУВАЊЕТО НА ЗДРАВСТВЕНАТА ЗАШТИТА

I

При остварување на здравствена заштита во друго место надвор од подрачјето на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување, осигурените лица имаат право да ги користат средствата на јавниот сообраќај и тоа: автобус во патниот и втора класа воз во железничкиот сообраќај.

За извршеното патување на начин одреден во претходниот став на име трошоци за патување на осигуреното лице му се исплатува износ во височина на стварните трошоци.

II

Надоместокот на трошоците за исхрана и смесување за време на патување и престој на друго место во врска со остварувањето на здравствената заштита, изнесува:

— 50 динари на подрачјето надвор од Општинската заедница,

— 90 динари на подрачјето надвор од СРМ.

За деца до 15 годишна возраст се исплатува надоместок за исхрана и сместување за време на патување и престој во височина од 50% од износите определени во претходниот став.

III

Надоместокот за исхрана од точка 2 на оваа одлука се исплатува во полн износ во случај кога патувањето и престојот трае подолго од 12 часа, односно во височина од 50% од пропишаниот износ во случај кога патувањето и престојот трае над 8 до 12 часа.

Кога патувањето и престојот трае 8 и помалку часа, надоместок не се исплатува.

IV

На осигурено лице, кое остварува здравствена заштита надвор од подрачјето на СРМ, покрај патните и дневни трошоци, му се признаваат и трошоци за преноќевање во височина од 50 динари.

V

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1975 година.

Бр. 01-11/1

8 јануари 1975 година

Пробиштип

Претседател,

дипл. руд. инж. Никола Стојановски, с. р.

205.

Врз основа на член 51 од Законот за здравственото осигурување и задолжителните видови на здравствена заштита на населението, член 17 став 3 од Законот за самоуправните интересни заедници на здравството и здравственото осигурување и член 27 од Самоуправната спогодба за основање на Општинска заедница на здравството и здравственото осигурување — Пробиштип, на седницата на Соборот на делегатите на работниците — корисници на услугите, одржана на 8 јануари 1975 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ВИСОЧИНАТА НА ИЗНОСОТ НА ПОМОШТА ЗА СПРЕМА НА СЕКОЕ НОВОРОДЕНО ДЕТЕ

I

На осигурениците кои здравствено се осигурени со Закон и самоуправните општи акти на Општинската заедница, им припаѓа право на помош и спрема за секое новородено дете, и тоа:

1. на осигуреник-жена,

2. на осигуреник-маж, во случај на породување на неговата брачна другарка која е осигурена како член на неговото семејство,

3. на осигуреник, во случај на породување на било кое женско лице кое е осигурено како член на неговото семејство.

Помош за новородено дете припаѓа и во случај на породување на женско лице на семејството на кое му е обезбедена здравствена заштита поради тоа што осигуреникот се наоѓа на отслужување односно дослужување на воениот рок.

Помош за спрема за секое новородено дете припаѓа и:

1. за дете родено во рок од 300 дена од денот на смртта на осигуреникот односно од денот на разводот на бракот со осигуреникот од кого се изведува тоа право,

2. за дете на осигуреник родено надвор од брак, ако татковството е утврдено врз основа на признание или со правосилна судска пресуда,

3. за усвоено дете на возраст од 6 месеци на живот, ако за тоа дете претходно не е исплатена помош.

II

Височината на помошта за спрема за секое новородено дете изнесува 250 динари.

III

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1975 година.

Бр. 01-12/1

8 јануари 1975 година

Пробиштип

Претседател,

дипл. руд. инж. Никола Стојановски, с. р.

206.

Врз основа на член 52 од Законот за здравственото осигурување и задолжителните видови на здравствена заштита на населението, член 17 став 3 од Законот за самоуправните интересни заедници на здравството и здравственото осигурување и член 27 од Самоуправната спогодба за основање на Општинска заедница на здравството и здравственото осигурување — Пробиштип, Собранието на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Пробиштип, на седницата на Соборот на делегатите на работниците — корисници на услугите, одржана на 8 јануари 1975 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ВИСОЧИНАТА НА НАДОМЕСТОКОТ НА ТРОШОЦИТЕ ЗА ЗАКОП И ПОСМРТНА ПОМОШ НА ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА

I

Во случај на смрт на член на семејството, на осигуреникот му припаѓа надоместок на трошоци за закоп во височина од:

— 1.250 динари — за член на семејството постар од 5 години,

— 1.000 динари за член на семејството до навршени 5 години живот.

Во случај на смрт на осигуреникот, на членовите на семејството кои осигуреникот ги издржувал до својата смрт им припаѓа:

— надоместок на трошоци за закоп во височина од 1.250 динари,

— надоместок на трошоци за посмртна помош во височина на еднократен износ од основот за надоместок на личниот доход од претходната година.

Надоместокот на трошоците за закоп во случај на смрт на осигуреникот, во однос на членот на семејството на осигуреникот од став 1 и 2 на оваа точка се исплатува на физичкото односно правното лице што закопот го извршило.

II

Надоместокот за закоп на осигурени лица надвор од подрачјето на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Пробиштип, се исплатува спрема Одлуката на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување каде што се врши закопот на осигуреното лице, ако тоа е поповолно за него.

III

Надоместокот на трошоците за закоп на осигурено лице умрено во странство за време додека боравело таму се определува и исплатува во височина на стварните трошоци за закоп во таа земја.

IV

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1975 година.

Бр. 01-13/1

8 јануари 1975 година

Пробиштип

Претседател,

дипл. руд. инж. Никола Стојановски, с. р.

207.

Врз основа на член 17 став 3 од Законот за самоуправните интересни заедници на здравството и здравственото осигурување и член 27 од Самоуправната спогодба за основање на Општинска заедница на здравството и здравственото осигурување — Пробиштип, Собранието на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Пробиштип, на седницата на Соборот на делегатите на работници — корисници на услугите, одржана на 8 јануари 1975 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ВИСОЧИНАТА НА ПОСТОЈНИОТ ИЗНОС НА УЧЕСТВО НА ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА ВО ТРОШОЦИТЕ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ИЗДАДЕНИТЕ ЛЕКОВИ ЗА 1975 ГОДИНА

Член 1

На име учество во трошоците за користење на издадените лекови, освен лековите за чија примена е потребна непосредна интервенција на стручен здравствен работник, осигурените лица плаќаат по 3,00 динари по издаден лек во аптека или друга здравствена организација на подрачјето на Заедницата на здравството и здравственото осигурување — Пробиштип, без оглед на цената на чинието на лекот.

Член 2

За издадените лекови за обавезните видови на здравствената заштита, осигурениците не плаќаат учество.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1975 година.

Бр. 01-14/1

8 јануари 1975 година

Пробиштип

Претседател,

дипл. руд. инж. Никола Стојановски, с. р.

208.

Врз основа на член 26 од Законот за самоуправните интересни заедници на здравството и здравственото осигурување и член 30 од Самоуправната спогодба за основање на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Пробиштип, Собранието на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Пробиштип, на заедничка седница на Соборот на делегатите на земјоделците — корисници на услугите и Соборот на делегатите на работниците од организациите на здружен труд во здравството — даватели на услугите, одржана на 8 јануари 1975 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА СТАПКАТА НА ПРИДОНЕСОТ ОД КАТАСТАРСКИОТ ДОХОД И ПАУШАЛНИОТ ПРИДОНЕС ПО ОСИГУРЕНИК ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИТЕ ЛУЃЕ ШТО ВРШАТ ЗЕМЈОДЕЛСКА ДЕЈНОСТ СО СРЕДСТВА ЗА РАБОТА НАД КОИ ПОСТОИ ПРАВО НА СОПСТВЕНОСТ

I

1. Стапката на придонес од катастарскиот доход на земјоделците се определува на 10% од тоа:

— стапката на придонесот за задолжителните видови на здравствена заштита од 6,25% и

— стапката на придонесот за правата од здравствена заштита над задолжителните видови од 3,75%.

2. Паушалниот придонес по осигуреник изнесува 22,00 динари и тоа:

— износот од 13,60 динари, на име придонес за задолжителните видови на здравствена заштита и

— износ од 8,40 динари, на име придонес за правата од здравственото осигурување над задолжителните видови.

3. Земјоделците кои немаат сопствена земја, а се занимаваат со земјоделство ќе плаќаат придонес за здравствено осигурување по 85,00 динари по член годишно, од тоа:

— износот од 57,00 динари, на име придонес за задолжителните видови на здравствена заштита; и

— износ од 38,00 динари, на име придонес за правата од здравствената заштита над задолжителните видови.

II

Со денот на применувањето на оваа одлука престанува да важи Одлуката за утврдување висината на придонесот за здравственото осигурување на земјоделците, бр. 01-138 од 29 април 1974 година.

III

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1975 година.

Бр. 01-15/1

8 јануари 1975 година

Пробиштип

Претседател,

дипл. руд. инж. Никола Стојановски, с. р.

209.

Врз основа на член 26 став 1 точка 2 од Самоуправната спогодба за основање на Општинска заедница на здравството и здравственото осигурување — Пробиштип, Собранието на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Пробиштип, на заедничка седница на трите собора на делегатите, одржана на 2 јануари 1975 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКИОТ ПЛАН НА ПРИХОДИТЕ И РАСХОДИТЕ НА ФОНДОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ ЗА 1975 ГОДИНА

I

Се утврдува финансискиот план на приходи и расходите на Фондот за здравственото осигурување на земјоделците за 1975 година, кој содржи:

ПРИХОДИ

1. Вкупно приходи по сите основи 709.528,00 дин.
2. Издвојување на име резерва 4,17% 29.587,30 „
3. Приходи по издвојување на расходите 679.940,70 „

РАСХОДИ

1. Вкупно расходи по сите основи 679.940,70 дин.

II

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето.

Бр. 01-17/1

8 јануари 1975 година

Пробиштип

Претседател,

дипл. руд. инж. Никола Стојановски, с. р.

210.

Врз основа на член 36 од Законот за здравственото осигурување и задолжителните видови на здравствената заштита на населението („Службен весник на СРМ“ бр. 21/71) и член 26 став 1 точка 7 од Самоуправната спогодба за основање на Општинска заедница на здравството и здравственото осигурување — Пробиштип, Собранието на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Пробиштип, на заедничка седница на сите собори на делегатите, одржана на 7 јануари 1975 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УЧЕСТВО НА ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА ВО ТРОШОЦИТЕ ПРИ КОРИСТЕЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНАТА ЗАШТИТА

Член 1

Заради порационално и економично користење на средствата наменети за здравствена заштита со оваа одлука се определуваат видовите на здравствените услуги при чие користење осигурените лица на Заедницата задолжително учествуваат во поднесувањето на трошоците, како и височината на тоа учество.

Член 2

Оваа одлука се применува на осигурените лица на Заедницата, кои се осигурени по одредбите на Статутот и Законот за здравственото осигурување и задолжителните видови на здравствената заштита на населението.

Осигурените лица од претходниот став не учествуваат во трошоците при користењето на здравствените услуги кои имаат карактер на задолжителни видови на здравствена заштита и здравствените услуги предизвикани со несреќа на работа и професионални заболувања предвидени со Законот и Статутот на Заедницата.

Член 3

Осигурените лица учествуваат во поднесувањето на трошоците за:

1. здравствените услуги укажани со цел за хируршки корекции на вродените недостатоци и деформации или слични на нив, настанати пред здобивање на својство на осигурено лице со 50%.
2. Здравствените услуги укажани со цел за естетска корекција на одделни делови на телото, естетски операции на носот, ушните школки, лицето, дојките, операција на брадавица и слично со 50% од вкупната вредност, освен кога корекцијата е потребна за премавнување функционални и психички пречки — психичка надградба и оштетувања предизвикани не по вина на осигуреникот.

За случаите кои треба да се ослободат од учество во трошоците по оваа точка, треба да се прибави мислење од лекарската комисија на оваа заедница.

3. Сите здравствени услуги, абортуси за кои не постои апсолутна медицинска индикација 50%
4. За незадолжителна имунизација, од вкупниот износ на трошоците 50%
5. Обични чевли (член 4 став 4) 20%
6. Ортопедски чевли (член 10) 30%
7. Нараквици 30%
8. Сите видови гумени чорапи, освен на осигурените лица од женскиот пол, кога носат протези на долните екстремитети 40%
9. Кожни капи 40%
10. Ортопедски влошки 30%
11. Корсети и мидери 30%
12. Затеги, суспензорииуми и појаси 30%
13. Сите видови очни помагала (член 29) 40%
14. Привремени и имедијатни протези 50%

15. Вештачка дојка (член 22 став 1 точка 8) 30%
16. Перика поради болест за осигурена жена (член 22 став 1 точка 7) 40%
17. Слушни помагала 20%
18. Апарати за говор 20%
19. Заботехничка помош и други забно-протетички средства 20%
20. Протези за горни и долни екстремитети (вештачки раце со дланки, функционални продолжетоци и непоставени должни нараквици), како и протези на долните екстремитети (со навлака за поткинат дел), кога потребата за овие протези настанала пред здобивање својство на осигурено лице (член 4 став 1, 2, 3 и 5) 20%

Член 4

Осигурените лица се ослободени од учество во трошоците, ако во целост ги исполнуваат претходните услови на осигуреник за следните помагала:

1. Протези за горни и долни екстремитети (вештачки раце и нозе),
2. Инвалидски колички дадени на употреба,
3. Стапови или патерици,
4. Сите видови санитарни справи.

Член 5

Како трошоци во смисла на оваа одлука се подразбираат: услугите, помагалата и санитарните справи утврдени со договор меѓу Заедницата и здравствената работна организација, односно Заедницата и работната организација која го испорачува помагалото и санитарните справи.

Член 6

Осигурените лица го плаќаат утврдениот дел на учество со оваа одлука на организацијата која ќе ја изврши услугата, односно која ќе го испорача помагалото и во случај кога таа организација не склучила договор со Заедницата на осигуреното лице, а има регулирани договорни обврски со подрачната заедница на здравството и здравственото осигурување.

Член 7

Осигурените лица не учествуваат во трошоците за поправка на помагалата кога на таква поправка имаат право согласно правилникот.

Член 8

Во поднесувањето на трошоците предвидени со оваа одлука не учествуваат осигурените лица — деца до навршени 15 години, а ако се на редовно школување — до пропишаното редовно школување, а најмногу до 26 годишна возраст и лица на кои потребата од сите видови на помагала настапила како последица на несреќа на работа и професионално заболување.

Член 9

Оваа одлука влегува во сила со нејзиното донесување, а ќе се применува од 1 април 1975 година.

Бр. 01-123/1

7 април 1975 година

Пробиштип

Претседател,
дипл. руд. инж. Никола Стојановски, с. р.

211.

Врз основа на член 23 од Законот за здравственото осигурување и задолжителните видови на здравствената заштита на населението („Службен весник на СРМ“ бр. 21/71) и член 26 став 1 точка 16 од Самоуправната спогодба за основање на Општинска заедница на здравството и здравственото осигурување, Собранието на Општинската заедница

на здравството и здравственото осигурување — Пробиштип, на заедничка седница на трите собора на делегатите, одржана на 7 април 1975 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УСЛОВИТЕ ПОД КОИ СЕ СМЕТА ДЕКА ОСИГУРЕНИКОТ ИЗДРЖУВА ЧЛЕНОВИ НА СЕМЕЈСТВОТО И ДЕКА ЧЛЕНОТ НА СЕМЕЈСТВОТО НЕМА СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ ДОВОЛНИ ЗА ИЗДРЖУВАЊЕ

Член 1

Со оваа одлука се определуваат условите под кои ќе се сметаат како издржувани лица членовите на семејството и другите лица што се осигурени според одредбите на Законот за здравственото осигурување и задолжителните видови на здравствената заштита на населението, како и условите под кои се смета дека издржуваното лице нема сопствени приходи доволни за издржување.

Член 2

Се смета дека осигуреникот ги издржува членовите на поширокото семејство ако тие живеат со него во заедничко домаќинство и немаат сопствени приходи доволни за издржување, а осигуреникот ги издржува од своите приходи.

Член 3

Се смета дека издржуваните членови на семејството немаат сопствени приходи доволни за издржување, ако нивниот катастарски приход од земјоделие не го надминува износот од 600,00 динари годишно, или другите приходи не го надминуваат износот од 200 динари месечно, или ако катастарскиот приход и другите приходи месечно заедно не го надминуваат износот од 1.800 динари годишно по едно издржувано лице.

Член 4

Членот на семејството кој не живее во заедничко домаќинство со осигуреникот ќе се смета за издржувано лице, ако неговите сопствени приходи не ги надминуваат износите предвидени во членот 3 од оваа одлука и ако осигуреникот учествува во трошоците на неговата издршка со најмалку 200 динари месечно по издржувано лице.

Член 5

Се смета дека децата земени на издржување во смисла на член 20 од Законот за здравственото осигурување и задолжителни видови на здравствената заштита на населението, немаат сопствени приходи доволни за издржување, ако нивните приходи, односно ако приходите на нивните родители по член на домаќинство не ги надминуваат износите предвидени во член 3 од оваа одлука.

Член 6

Како приходи во смисла на член 3 од оваа одлука не се сметаат приходите по основ на инвалиднина, телесно оштегување и додаток за помош и нега што се обезбедуваат според прописите од инвалидското осигурување, како и други примања на издржуваното лице за кои според посебни прописи, со кои се установаат одделните примања, изрично е утврдено дека не се земаат предвид при утврдувањето на имотната состојба на домаќинството.

Член 7

Износите од член 3 и 4 од оваа одлука ќе важат додека со самоуправен договор на Републиката заедница на здравството и здравственото осигурување на Македонија овие износи не бидат поинаку определени.

Член 8

Оваа одлука влегува во сила со нејзиното донесување, а ќе се применува од 1 јануари 1975 година.

Бр. 01-124/1

7 април 1975 година

Пробиштип

Претседател,

дипл. руд. инж. Никола Стојановски, с. р.

212.

Врз основа на член 29 став 1 точка 4 од Самоуправната спогодба за основање на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Пробиштип, Собранието на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Пробиштип, на заедничка седница на Соборот на делегатите корисници на услугите — работници и Соборот на делегатите — даватели на услугите, одржана на 7 април 1975 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОСНОВИЦАТА ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ И ПЛАЌАЊЕ НА ПРИДОНЕС ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА ЛИЦАТА ВРАБОТЕНИ КАЈ ПРИВАТНИ РАБОТОДАВЦИ

Член 1

Со оваа одлука се утврдуваат основните за пресметување и плаќање на придонесите за здравствено осигурување и за утврдување на правата од здравственото осигурување на лицата вработени кај приватните работодавци за кои со Законот за здравственото осигурување и задолжителните видови на здравствената заштита на населението не е утврдена основницата за придонес.

Член 2

За вработените лица кај приватните работодавци основницата е личниот доход договорен меѓу работодавецот и работникот, но не помалку од следниот износ:

- за неквалификувани работници: минимален личен доход,
- за полуквалификувани работници 1400 дин.
- за квалификувани работници 1600 дин.
- за висококвалификувани работници 1900 дин.
- за домашни помошнички-минимален личен доход.

Член 3

За учениците во стопанството, односно учениците во училиштата за квалификувани работници за кои покрај училишната се изведува и практична настава во работната организација, училиштата или кај приватниот работодавец е наградата што ја прима, но не помалку од следниот износ:

- за прва година 150 динари,
- за втора година 250 динари,
- за трета година 350 динари.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1975 година.

Бр. 01-125/1

7 април 1975 година

Пробиштип

Претседател,

дипл. руд. инж. Никола Стојановски, с. р.

213.

Врз основа на член 47 од Законот за здравственото осигурување и задолжителните видови на здравствената заштита на населението („Службен весник на СРМ“ бр. 21/71) и член 27 став 1 точка 2 од Самоуправната спогодба за основање на Оп-

општинска заедница на здравството и здравственото осигурување — Пробиштип, Собранието на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Пробиштип, на седницата на соборот на делегатите работници — корисници на услугите, одржана на 7 април 1975 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ВИСОЧИНАТА НА НАДОМЕСТОКОТ НА ЛИЧЕН ДОХОД ЗА ВРЕМЕ НА СПРЕЧЕНОСТА ЗА РАБОТА ПРЕКУ 30 ДЕНА

Член 1

Височината на надоместокот на личен доход за време на спреченост за работа поради привремена неспособност (боледување) за работа, поради одредени лекувања во текот на работното време, за време на неопходно лекување по прописите на законите инвалиди, поради неѓа на заболел член од потесното семејство, се исплатува на терет на фондот за здравственото осигурување на работниците — Пробиштип и приватните работодавци.

Член 2

Висината на надоместокот на личниот доход за време на привремената спреченост за работа кога се исплатува на терет на средствата на приватниот работодавец за првите 30 дена спреченост за работа изнесува 80% од основот за надоместок.

Член 3

Висината на надоместокот на личниот доход за време на привремена спреченост за работа поради неѓа на болен член од потесното семејство и одреден за придружник на болен член од потесното семејство, се исплатува во висина од 80% од основот за надоместок.

Член 4

Висината на надоместокот на личниот доход за време на привремена спреченост за работа над 30 дена, на терет на фондот на Заедницата на здравството и здравственото осигурување на работниците, изнесува:

— 90% од основот за надоместок од триесетипрвиот ден до шеесеттиот ден,

— 95% од основот од шеесетипрвиот ден спреченост за работа за осигурениците кои пред настапувањето на случајот ги исполнувале условите од претходното осигурување спрема Статутот на Заедницата.

Член 5

Осигуреници кои пред настапувањето на осигурениот случај не го исполнувале условот од претходно осигурување според Статутот на Заедницата, надоместокот на личниот доход изнесува:

— 70% од основот за надоместок од триесетипрвиот ден до шеесеттиот ден,

— 90% од основот за надоместок од шеесетипрвиот ден на спреченост за работа.

Член 6

Осигуреници кои имаат право на надоместок на личен доход за време на привремената спреченост за работа, додека се наоѓаат во стационарни здравствени установи или други специјализирани установи во кои им е обезбедено сместување и исхрана, надоместокот на личниот доход се смалува и тоа:

— за 40% ако нема членови кои ги издржува,

— за 20% ако има еден член за издржување,

— за 10% ако има два члена за издржување.

На осигурениците кои имаат три или повеќе членови за издржување надоместокот за личен доход не им се намалува.

Како членови кои ги издржува осигуреникот во смисла на овој член се земаат во обсер само децата на осигуреникот на кои им се обезбедува здравствена заштита и брачниот другар.

Член 7

Висината на надоместокот на личниот доход за време на привремена спреченост за работа, предизвикана од повреда на работа или професионално заболување изнесува 100% од основот за надоместок.

Член 8

Висината на надоместокот на личниот доход за време на спреченост за работа поради бременост, породување и хранење на дете до 12 месеци изнесува 100% од основот за надоместок.

На осигурениците кои не го исполнувале условот од претходното осигурување, висината на личниот доход за време на спреченост за работа од претходниот став им се исплатува во висина од 80% од основот на надоместокот.

Член 9

Оваа одлука влегува во сила со нејзиното донесување, а ќе се применува од 1 јануари 1975 година.

Бр. 01-126/1

7 април 1975 година

Пробиштип

Претседател,

дипл. руд. инж. Никола Стојановски, с. р.

214.

Врз основа на член 29 став 1 точка 6 од Самоуправната спогодба за основање на Општинска заедница на здравството и здравственото осигурување — Пробиштип, Собранието на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Пробиштип, на заедничка седница на Соборот на делегатите работници — корисници на услугите и Соборот на делегатите работници — даватели на услугите, одржана на 7 април 1975 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНО ИЗДВОЈУВАЊЕ СРЕДСТВА ВО РЕЗЕРВЕН ФОНД НА ОПШТИНСКАТА ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ — ПРОБИШТИП ЗА 1975 ГОДИНА

I

За обезбедување финансиска стабилност во работењето и ликвидност во извршувањето на обврските спрема осигурените лица, здравствените работни организации и други организации на кои им се доверува спроведувањето на здравственото осигурување, Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Пробиштип издвојува средства во резервен фонд.

II

Задолжителната резерва за 1975 година ќе се пресметува од основницата што ја сочинува вкупниот приход на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување, по стапка од 4,17%.

III

Оваа одлука влегува во сила со нејзиното донесување, а ќе се применува од 1 јануари 1975 година.

Бр. 01-127/1

7 април 1975 година

Пробиштип

Претседател,

дипл. руд. инж. Никола Стојановски, с. р.

215.

Врз основа на член 29 став 1 точка 6 од Самоуправната спогодба за основање на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Пробиштип, Собранието на Општинската

заедница на здравството и здравственото осигурување — Пробиштип, на заедничка седница на Соборот на делегатите работници — корисници на услугите и Соборот на делегатите — даватели на услугите, одржана на 7 април 1975 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗДВОЈУВАЊЕ СРЕДСТВА ВО ФОНДОТ ЗА РАЗВОЈ НА ЗДРАВСТВЕНАТА ЗАШТИТА ВО 1975 ГОДИНА

I

За обезбедување финансиски средства за финансирање на проширената репродукција во здравствените работни организации, во 1975 година да се издвојат средства во посебен фонд во височина од 7%.

Средствата да бидат пресметани од основницата што ја сочинуваат вкупните приходи на Заедницата на здравственото осигурување.

II

Оваа одлука влегува во сила со нејзиното донесување, а ќе се применува од 1 јануари 1975 година.

Бр. 01-128/1
7 април 1975 година
Пробиштип

Претседател,
дипл. руд. инж. Никола Стојановски, с. р.

216.

Врз основа на член 30 став 1 точка 2 од Самоуправната спогодба за основање на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Пробиштип, Собранието на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Пробиштип, на заедничка седница на соборот на делегатите земјоделци — корисници на услугите и Соборот на делегатите — даватели на услугите, одржана на 7 април 1975 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНА РЕЗЕРВА ОД ВКУПНИТЕ ПРИХОДИ НА ФОНДОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ — ПРОБИШТИП ЗА 1975 ГОДИНА

I

За задолжителна резерва од фондот на здравственото осигурување на земјоделците ќе се издвојува во текот на годината по стапка од 4,17%, од вкупните приходи.

II

Задолжителната резерва не може да биде пониска од тромесечниот просечен месечен износ на планираните вкупни приходи на Заедницата на тековната година.

Задолжителната резерва од претходниот став се обезбедува во рок од 4 години.

Задолжителната резерва се обезбедува најмалку една четвртина во секоја година во која треба таа да се обезбеди.

III

Оваа одлука влегува во сила со нејзиното донесување, а ќе се применува од 1 јануари 1975 година.

Бр. 01-129/1
7-април 1975 година
Пробиштип

Претседател,
дипл. руд. инж. Никола Стојановски, с. р.

217.

Врз основа на член 12 став 1 точка 4 и 5 од Законот за избор на делегации и делегати во собранијата на самоуправните интересни заедници, а во врска со член 26 став 1 точка 12 од Самоуправната спогодба за основање на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување, Собранието на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Пробиштип, на заедничка седница на трите собора на делегатите, одржана на 7 април 1975 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ ПРЕСТАНОК НА ДЕЛЕГАТСКИ МАНДАТ НА ДЕЛЕГАТИ ОД СОБОРОТ НА ДАВАТЕЛИТЕ НА УСЛУГИТЕ

I

Се утврдува дека на д-р Димитар Игнатов — делегат во Соборот на давателите на услугите, му престанува делегатскиот мандат поради настапување на случај на неспоивост на функцијата на делегатот со друга функција односно служба.

II

Се утврдува дека на д-р Димитар Шапкалиски — делегат во Соборот на давателите на услугите, му престанува делегатскиот мандат, поради престанок на работниот однос.

III

Оваа одлука влегува во сила со нејзиното донесување.

Бр. 01-133/1
7 април 1975 година
Пробиштип

Претседател,
дипл. руд. инж. Никола Стојановски, с. р.

218.

Врз основа на член 51 став 2 од Законот за избор на делегации и делегати во собранијата на самоуправните интересни заедници, а во врска со член 26 став 1 точка 12 од Самоуправната спогодба за основање на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Пробиштип, Собранието на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Пробиштип, на заедничка седница на сите собори на делегати, одржана на 7 април 1975 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА РАСПИШУВАЊЕ НА ДОПОЛНИТЕЛНИ ИЗБОРИ

I

Се распишуваат дополнителни избори за избор на двајца делегати во Соборот на делегатите на работниците од организациите на здружениот труд во здравството — даватели на услугите.

II

Дополнителните избори за избор на делегати во Собранието на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — во Соборот на давателите на услугите, ќе се одржат на 28 април 1975 година.

III

Ова решение влегува во сила со неговото донесување.

Бр. 01-134/1
7 април 1975 година
Пробиштип

Претседател,
дипл. руд. инж. Никола Стојановски, с. р.

Огласен дел**МАЛИ ОГЛАСИ**

Се огласуваат за неважни следните
загубени документи:

Свидетелство за I клас гимназија на име Благој Марковски, с. Тработиштиште Делчево. (1454)

Свидетелство за IV одделение основно училиште на име Борис Оригеновски, с. Сопотница, Битола. (1455)

Свидетелство бр. 06-282/36 за завршен I клас, издадено од Гимназијата „Моша Пијаде“ — Кр. Паланка на име Миле Стефановски, с. Осиче, Кр. Паланка. (1456)

Свидетелство за VIII одделение на име Раде Ангеловски, с. Конопница, Кр. Паланка. (1457)

Свидетелство за завршено VIII одделение, издадено од Училиштето „Пере Тошев“ — с. Росоман на име Милорад Младеновиќ, с. Росоман, Кавадарци. (1458)

Свидетелство за I година, издадено од Гимназијата „Коста Рацин“ — Т. Велес на име Лазар Димов, ул. „Петре Апчев“ бр. 37, Т. Велес. (1459)

Свидетелство за I година гимназија на име Ордан Гошевски, ул. „Киро Чучук“ бр. 11, Т. Велес. (1460)

Свидетелство за I година гимназија на име Трајче Папазовски, ул. „Благој Горев“ бр. 75а, Т. Велес. (1461)

Свидетелство за едногодишно дактилографско училиште на име Стефанка Митева, ул. „Солунска“ бр. 21, Т. Велес. (1462)

Свидетелство за I клас, издадено од Економското училиште „К. Јосифовски Питу“ — Прилеп на име Бранко Талески, ул. „К. Јосифовски“ бр. 286, Прилеп. (1463)

Свидетелство за VIII одделение, издадено од Училиштето „К. Мисирков“ — с. Старо Лагово на име Мито Дамески, с. Штавица, Прилеп. (1464)

Свидетелство за I клас, издадено од Економското училиште „К. Ј. Питу“ — Прилеп на име Благоја Србиноски, ул. „Поп Атанас Игоманов“ бр. 5, Прилеп. (1465)

Ученичка книшка од II и III клас, издадена од Индустриското училиште „Р. Р. Ричко“ — Прилеп на име Петре Кулоски, ул. „П. Копески“ бр. 270, Прилеп. (1466)

Свидетелство за VIII одделение, издадено од Основното училиште „Ј. К. Цинот“ — Т. Велес на име Благој Самарџиев, ул. „11 Октомври“ бр. 7, Т. Велес. (1467)

Ученичка книшка од II и III година и свидетелство од I година на име Стојан Ристовски, ул. „Првомајска“ бр. 15, Т. Велес. (1468)

Свидетелство од I година, издадено од Хемиско-техничко-технолошкото училиште — Т. Велес на име Славко Цветановски, ул. „8 март“ бр. 3, Т. Велес. (1469)

Свидетелство на име Шериф Цафери, с. Мала Речица, Тетово. (1470)

Ученичка книшка на име Цаит Донго, ул. „Тодор Богдановски“ бр. 36, Гостивар. (1471)

Ученичка книшка за завршено V одделение, издадена од Основното училиште „К. Шапкаров“ — Драчево — Скопје на име Снежана Белимова, Скопје. (1474)

Свидетелство за завршено VIII одделение, издадено од Вечерното училиште „Вл. Давков“ — Скопје на име Никодин Зотевски, Скопје. (1475)

Ученичка книшка за завршен I клас, издадена од Гимназијата „Никола Карев“ — Скопје на име Бранкица Ковачевиќ, Скопје. (1476)

Свидетелство за завршен испит, издадено од Електро металното училиште со практична обука во Скопје на име Богоја Аврамоски, Скопје. (1477)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Жанета Коцева, Скопје. (1478)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Душан Сиљановски, Скопје. (1479)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Горѓи Коцевски, Скопје. (1480)

Индекс бр. 14457, издаден од Економскиот факултет — Скопје на име Љупка Зенделска, Скопје. (1481)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Цане Домазетовски, Скопје. (1482)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Горан Божиновски, Скопје. (1483)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Владимир Темелковски, Скопје. (1484)

Свидетелство за завршено VIII одделение, издадено од Основното училиште „Владо Тасевски“ — Скопје на име Бранка Ристовска, Скопје. (1485)

Воена книшка издадена од Воениот отсек — Гевгелија на име Јован Костовски, Скопје. (1486)

Воена книшка издадена од Струмица на име Милорад Микиќ, Скопје. (1487)

Свидетелства за завршени II и III клас, издадени од Училиштето за ученици во стопанството „Димитар Влахов“ — Скопје на име Диме Ацев, Скопје. (1488)

Свидетелство за завршено I клас, издадено од Гимназијата „Георги Димитров“ — Скопје на име Ахил Кочовски, Скопје. (1489)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Јордан Ангеловски, Скопје. (1490)

Свидетелство за VIII одделение, издадено од Основното училиште „Благој Давков“ — Скопје на име Магдалена Саздова, Скопје. (1491)

Работна книшка издадена од Скопје на име Војислав Арсов, Скопје. (1492)

Свидетелство за VIII одделение, издадено од Основното училиште „Костадин Цинот“ — с. Долно Количани — Скопје на име Таљат Сејфула, Скопје. (1493)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Мифтар Коца, Скопје. (1494)

Свидетелство за завршено VIII одделение, издадено од Основното училиште „Христијан Тодоровски-Карпош“ — Скопје на име Кумрија Дервиши, Скопје. (1495)

Работна книшка издадена од Скопје на име Андрија Лаиновиќ, Скопје. (1496)

Ученичка книшка за завршен I клас, издадена од Гимназијата „Орце Николов“ — Скопје на име Даринка Грѓиќ, Скопје. (1497)

Свидетелство за VIII одделение, издадено од Основното училиште „Јане Сандански“ — Скопје на име Горан Цветановски, Скопје. (1498)

Здравствени легитимации издадени од ЗСО — Скопје на име Верка и Лидија Војновски, Скопје. (1499)

Работна книшка издадена од Скопје на име Тодорка Петрушева, Скопје. (1500)

Ученичка книшка за завршено I клас, издадена од вечерното техничко училиште при рудници и железарница „Скопје“ — Скопје на име Борис Пандиловски, Скопје. (1501)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Драгица Игњатовска, Скопје. (1502)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Никола Василевски, Скопје. (1503)

Свидетелство за завршено VIII одделение, издадено од основното училиште „Кочо Рацин“ — Скопје на име Сален Дрпљанин, Скопје. (1504)

Свидетелство за завршено III клас, издадено од Гимназијата „Зеф Љуш Марку“ — Скопје на име Сами Шакири, с. Матејче, Куманово. (1505)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Вељо Ивановски, Скопје. (1506)

Воена книшка на име Бранко Шорѓиќ, с. М. Ацев, Прилеп. (1507)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Трајче Најдовски, Скопје. (1508)

- Свидетелство за VIII одделение, издадено од с. Дедебалци — Битола на име Вида Секуловска, с. Дедебалци, Битола. (1509)
- Свидетелство на име Киро Смилевски, ул. „Христо Татарчев“ — бр. 4, Битола. (1510)
- Свидетелство за I клас, издадено од Економското училиште „Кузман Јосифовски-Питу“ — Прилеп на име Виолета Д. Зероска, ул. „Маршал Тито“ бр. 81, Прилеп. (1511)
- Свидетелство бр. 06-280/1 издадено од Гимназијата „М. Пијаде“ — Кр. Паланка на име Славчо Васев, ул. „Иво Рибар Лола“ бр. 8, Кр. Паланка. (1512)
- Свидетелство од 1963/64 година на име Костадинка Манева, ул. „I-ва Комуна“ бр. 1, Т. Велес. (1513)
- Свидетелство од VIII одделение, издадено од Училиштето „Братство“ — с. Челопек, Тетово на име Зија Селмани, с. Челопек, Тетово. (1514)
- Свидетелство за основно училиште бр. 0604-177/1, издадено од Основното училиште „Братство“ — с. Челопек, на име Јакуп Демири, с. Челопек, Тетово. (1515)
- Ученичка книшка на име Бељули Ѓулнеар, с. Балиндол, Гостивар. (1517)
- Ученичка книшка на име Шезме Шулаихи, ул. „Кочо Зоци“ бр. 25, Гостивар. (1518)
- Свидетелство бр. 0603-156/1 за завршено VIII одделение на име Зоран Тримчевски, ул. „И. Рибар Лола“ бр. 31, Гостивар. (1519)
- Ученичка книшка на име Милко Стрезоски, ул. „Г. Делчев“ бр. 41, Гостивар. (1520)
- Свидетелство од II година економско училиште на име Ружа Исајлоска, с. Дебреше, Гостивар. (1521)
- Свидетелство за завршен I клас, издадено од Гимназијата „Ванчо Прке“ — Винаца на име Румена Тодорова, с. Крушево, Винаца. (1522)
- Свидетелство за положен завршен испит, издадено од Гимназијата „Ацо Русковски“ — Берово на име Љуба Василева Механџиска, ул. „Илинденска“ бр. 44, Винаца. (1523)
- Ученичка книшка за V одделение на име Сузана К. Трајкоска, ул. „Мирче Ацев“ бр. 54 Прилеп. (1525)
- Свидетелство за I клас, издадено од Гимназијата „Мирче Ацев“ — Прилеп на име Милан Костоски, ул. „Републиканска“ бр. 25, Прилеп. (1526)
- Свидетелство од II година, издадено од Х. Т. Т. училиште „Борис Кидрич“ — Т. Велес на име Глигор Лазаров, Скопје. (1527)
- Свидетелство од I година, издадено од Х. Т. Т. училиште „Борис Кидрич“ — Т. Велес на име Глигор Лазарев, Скопје. (1528)
- Свидетелство од I клас, издадено од ХТГУ „Борис Кидрич“ — Т. Велес на име Сузана Пашалевска, ул. „Костурска“ бр. 16 Т. Велес. (1529)
- Школско свидетелство на име Ајдини Вејсел, с. Раковец, Тетово. (1530)
- Свидетелство за VIII одделение, издадено од Осмолетката „Гоце Делчев“ с. Стенче, на име Богдан Цветковски, с. Блаце, Тетово. (1531)
- Свидетелство за VIII одделение, издадено од Прилеп на име Милан Димески, с. Селце, Прилеп. (1532)
- Здравствена легитимација издадена од Прилеп на име Илија Здравески, кеј „I-ви Мај“ бр. 39, Прилеп. (1533)
- Свидетелства од I и II клас, издадени од Тутунското училиште „Н. Х. Орде Чопела“ — Прилеп на име Коле Стојкоски, ул. „Б. Талески“ бр. 14, Прилеп. (1534)
- Свидетелство за I клас, издадено од Гимназијата „М. Ацев“ — Прилеп на име Славе Конески, ул. „Адем Адемоски“ бр. 13, Прилеп. (1535)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Прилеп на име Маре Спиркоска, ул. „К. Неделковски“ бр. 6, Прилеп. (1536)
- Работна книшка рег. бр. 36, серија бр. 14410 на име Мигре Ј. Горѓевски, с. Крстов Дол, Кр. Паланка. (1537)
- Свидетелство од 1960/61 година, издадено од Училиштето за ученици во стопанство „Коле Неделковски“ — Т. Велес на име Марика Давчева, ул. „Благој Горев“ бр. 60, Т. Велес. (1539)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Тетово на име Рашид Муратов Мамути, с. Јеловјане, Тетово. (1540)
- Свидетелство за завршено гимназија, издадено од Гимназијата „Кирил Пејчиновиќ“ — Тетово на име Стојан Костадиноски, с. Долно Седларце, Тетово. (1541)
- Ученичка книшка од V одделение на име Агим Јонузи, с. Д. Дол, Гостивар. (1542)
- Ученичка книшка на име Дибра Умурли, ул. „18 ноември“ Гостивар. (1543)
- Свидетелство бр. 8111 издадено од Гимназијата „Моша Пијаде“ — Кр. Паланка на име Стојко Г. Митевски, ул. „Илинденска“ бр. 50, Кр. Паланка. (1545)
- Здравствена легитимација бр. 126334, издадена од Битола на име Билјана Јаневска, ул. „Н. Тесла“ бр. 120, Битола. (1546)
- Ученичка книшка на име Алекса Иваноски, ул. „Блажески“ бр. 43, Прилеп. (1548)
- Ученичка книшка издадена од Гимназијата „Мирче Ацев“ — Прилеп на име Маргарита Конеска, ул. „Б. Темелкоски“ бр. 51, Прилеп. (1549)
- Ученичка книшка за завршено трговско училиште во Прилеп на име Снежана Јаковлевска, ул. „Б. Талески“ бр. 7, Прилеп. (1550)
- Ученичка книшка на име Душка Илкоска, с. Беловиште, Гостивар. (1552)
- Работна книшка на име Бејто Бајрами, ул. „Б. Миладинови“ бр. 63, Тетово. (1554)
- Свидетелство за II клас, издадено од Економското училиште „К. Ј. Питу“ — Прилеп на име Драгица Апостолоска, ул. „Козара“ бр. 9, Прилеп. (1555)
- Индекс издаден од ВЕШ — Прилеп на име Трајанка Стелова, ул. „Б. Кицлој“ бр. 4/16/10, Прилеп. (1558)
- Здравствена легитимација на име Гани Адвие, ул. Браќа Миладинови“ бр. 184, Тетово. (1560)
- Свидетелство од I клас, издадено од Гимназијата „Панче Попоски“ — Гостивар на име Ререт Бекир, с. Синичане, Гостивар. (1561)
- Ученичка книшка од I до VII одделение на име Југослав Јандески, ул. „Борис Кидрич“ бр. 238, Гостивар. (1562)
- Свидетелство од VIII одделение на име Цемаил Емини, ул. „Балиндолска“ бр. 30, Гостивар. (1564)
- Свидетелство од I година индустриско училиште на име Ремзи Ислами, ул. „ЈНА“ бр. 223, Гостивар. (1564)
- Свидетелство од VIII одделение, издадено од Училиштето „Кочо Рацин“ — Прилеп на име Снежана Рутоноска, ул. „Б. Бешироски“ бр. 13 Прилеп. (1567)
- Свидетелство за VIII одделение издадено од Училиштето „Д. Јованоски“ — Прилеп на име Блага Трајкоска, ул. „Круме Волнароски“ бр. 11, Прилеп. (1568)
- Свидетелство од VIII одделение на име Јагода Горѓиевска, с. Владиловци, Т. Велес. (1569)
- Работна книшка на име Крсто Дамјаноски, с. Блаце, Тетово. (1570)
- Здравствена легитимација на име Шефике Алими, с. Камењане, Тетово. (1571)
- Здравствена легитимација на име Игбале Алими, с. Камењане, Тетово. (1572)
- Здравствена легитимација на име Асије Алими, с. Камењане, Тетово. (1573)
- Свидетелство од IV одделение основно училиште на име Абдула Рушани, ул. „Балиндолска“ бр. 15, Гостивар. (1575)
- Свидетелство од II година, издадено од Индустриското училиште „Злате Малакоски“ — Гостивар на име Љупчо Горѓиевски, ул. „Б. Кидрич“ бр. 48, Гостивар. (1576)
- Ученичка книшка на име Веџи Беџети, ул. „Илија Антевски“ бр. 244, Гостивар. (1577)

Ученичка книшка бр. 216, издадена од Гимназијата „М. Пијаде“ — Кр. Паланка на име Братислав Ракоњац, ул. „М. Тито“ бр. 79, Куманово. (633)

Земјоделска здравствена легитимација издадена од ЗСО — Тетово на име Разије Фазлија, с. Палатица, Тетово. (634)

Здравствена легитимација на име Васил Стојкоски, с. Битово, Македонски Брод. (635)

Свидетелство за VIII одделение на име Илми Муслиу, с. Чеграње, Тетово. (636)

Ученичка книшка на име Љаки З. Нафије, ул. „Цетинска“ бр. 13, Тетово. (637)

Возачка дозвола бр. 6023, издадена од В.П. 2469 на име Атанас Лефтеров, ул. „Бл. Горев“ бр. 63, Т. Велес. (639)

Свидетелство за VIII одделение, издадено од Училиштето „Петре Поп Арсов“ — Т. Велес на име Стојан Ангеловски, с. Бистрица, Т. Велес. (640)

Земјоделска здравствена легитимација издадена од Тетово на име Музафер Кадриџи, с. Стримица, Тетово. (641)

Здравствена легитимација на име Петра Самојловска, с. Волковија, Тетово. (643)

Свидетелство за VIII одделение на име Благоја Кремчески, ул. „Сутјеска“ бр. 9, Прилеп. (645)

Свидетелство за VIII одделение, издадено од Осумгодишното училиште во с. Жван, Д. Хисар на име Цветанка Макариевска, с. Доленци, Д. Хисар. (646)

Свидетелство за VIII одделение, издадено од Осумгодишното училиште с. Жван на име Никола Павлески, с. Жван, Д. Хисар. (647)

Свидетелство за завршено трговски испит, издадено од Трговското училиште — Прилеп на име Цветанка Кузманоска, ул. „С. Стеваноски“ бр. 12, Прилеп. (648)

Диплома за квалификуван шофер, издадена од Општинското собрание — Прилеп на име Раде П. Ивановски, ул. „Егејска“ бр. 100з, Прилеп. (649)

Здравствена легитимација на име Трендафиле Димитриевски, с. Брвеница, Тетово. (651)

Уверение бр. 621 за слаткар на име Абдураман Реџеџи, ул. „Бр. Миладинови“ бр. 188, Тетово. (652)

Здравствена легитимација на име Љуљзиме Јакупи, с. Палатица, Тетово. (653)

Свидетелство за IV одделение, издадено од Училиштето „Бр. Миладиновци“ с. Чаниште на име Велика Стојаноска, с. Крушевица, Прилеп. (656)

Свидетелство за VIII одделение на име Петре Ангелов, с. Луке, Крива Паланка. (657)

Диплома за квалификуван фризер, издадена од Училиштето за ученици во стопанството „Д. Влахов“ — Скопје на име Зорица Мирческа, ул. „Струшка“ бр. 8, Тетово. (658)

Возачка дозвола бр. 4913, издадена од ОВР — Тетово на име Спиро Наумоски, ул. „ЈНА“ бр. 53, Тетово. (660)

Свидетелство од VIII одделение, издадено од Вечерното училиште — Прилеп на име Славчо Стојаноски, ул. „П. Темелкоски“ бр. 14, Прилеп. (663)

КОНКУРСИ

Врз основа на член 41 од Статутот на ЗДИШ „ТРЕСКА“ — ООЗТ „ОСОГОВО“ фабрика за финална и примарна преработка на дрво — Крива Паланка, Конкурсната комисија

распишува

КОНКУРС

за именување директор на ЗДИШ „ТРЕСКА“ — ООЗТ „ОСОГОВО“ фабрика за финална и примарна преработка на дрво — Крива Паланка (реизбор)

УСЛОВИ:

— кандидатот да има завршено шумарски или економски факултет;

— да има најмалку работно искуство од 10 години од кое 5 години на раководно работно место;

— да не е осудуван за кривични дела;

— да не се води судска постапка против него или пак со судска одлука да му е забрането вршење на должноста директор;

— да поседува морално-политички квалитети.

Кандидатите се должни покрај доказите за образованието и за работниот стаж да достават и писмена биографија, од каде ќе се види движењето на работата, како и морално-политичките квалитети.

Кандидатите треба да достават и уверение дека не се осудувани и против нив не се води истрага.

Молбите со напреднаведените документи да се доставуваат до ООЗТ „ОСОГОВО“ фабрика за финална и примарна преработка на дрво — Крива Паланка, со ознака за конкурсната комисија за реизбор-писмено или лично.

Личен доход според Правилникот за систематизација на работните места на ООЗТ.

Некомплетираните документи при разгледувањето нема да се земаат предвид.

Конкурсот трае (отворен) 15 дена од денот на објавувањето. (78)

Советот на Филозофско-историскиот факултет во Скопје

распишува

КОНКУРС

— за еден наставник (во сите звања) по предметот социјална психологија;

— за еден наставник (во сите звања) по предметот детска и младинска психологија;

— за еден наставник (во сите звања) по предметот педагошка психологија;

— за еден наставник (во сите звања) по предметот општа психологија;

— за еден асистент по предметот статистика при Групата за психологија.

Пријавите таксирани со по 2 динари, останатите документи, научни и стручни трудови (доколку има такви), по еден примерок од истите, да се достават до архивата на Факултетот.

Конкурсот трае еден месец од денот на објавувањето во весникот „Нова Македонија“.

Врз основа на Одлуката на Собранието на Општинската заедница на здравството и здравствено-осигурување — Гостивар, бр. 02-114 од 7 април 1975 година и согласно Правилникот за начинот и постапката за отстапување изградба на инвестициони објекти („Службен весник на СРМ“ бр. 24/74), Комисијата за спроведување на постапката

објавува

О Г Л А С

за прибирање на понуди за изградба на административна зграда на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Гостивар

1. Предмет за отстапување изградба и изведување се следните работи: градежни, градежно-занаетчиски и инсталатерски работи на објектот.

2. Работите на објектот ќе се изведуваат во Гостивар на улица „Борче Јованоски“.

3. Видови на работи: сите градежни, градежно-занаетчиски според проектот за изградба на објектот.

Извршниот изведувач за градежни работи има право да вклучува во извршувањето на работите и свои кооперанти за поедини занаетчиски, инсталатерски и специјални работи според условите кои ќе се определат со договорот.

4. Писмената понуда мора да го содржи следното:

— фирма на понудувачот,
— цена на изведувањето на објектот (со цена по 1 м²) и вкупниот износ на објектот по систем „клуч в рака“,

— рок на изведување на работите во календарски денови,

— која сума предлага како свое учество и краен рок за наплата на изведените работи,

— единечна цена по м² во колку инвеститорот бара евентуално проширување,

— сатнина на нето личен доход, фактор и процент на манипулативни трошоци на фактурна вредност за набавени материјали за формирање единечна цена за непредвидени работи,

— гарантен рок за изведените работи,

— податоци за стручен кадар,

— податоци за техничка опременост,

— доказ за регистрација за изведување на работите, и

— податоци за поважни објекти кои понудувачот досега ги изведувал.

5. При утврдување на подобноста ќе се цени следното:

— вредноста на понудата,

— можноста за зачувување на рокот,

— висината на своето учество и рокот на наплатата на изведените работи,

— должината на гарантниот рок за изведените работи, и

— пократок рок за градба на објектот.

6. Пријавите за пријавување по овој оглас се поднесуваат на адреса: Општинска заедница на здравството и здравственото осигурување Гостивар — Стручна комисија за отстапување изградба на објектот со ознака „оглас за прибирање на понуди“ во затворен плик.

7. Рокот за поднесувањето на пријавите е 30 дена од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“.

8. Пријавите што не ги исполнуваат условите, како и оние што ќе бидат доставени по рокот нема да бидат разгледувани.

9. Заинтересираните понудувачи поподробни информации за изградбата на објектот и услови за отстапување изградба на инвестициониот објект ќе добијат до рокот за поднесување на пријави, во Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Гостивар секој ден од 6 до 14 часот, освен во сабота, недела и државните празници.

10. Разгледувањето на понудите ќе се изврши во рок од 5 дена по истекот на рокот за поднесувањето на понудите.

11. Одлуката на кој понудувач е прифатена понудата ќе биде донесена во рок од 10 дена од денот кога истекува рокот за поднесување на понудите, а организациите на здружен труд што поднеле понуди ќе бидат известени за истото.

12. Во сè друго ќе се постапи по Правилникот.

(74)

СОДРЖИНА

Страна

| | | |
|------|---|-----|
| 162. | Одлука за распределба на средствата за изградба и опремување на нестопански објекти што се од општ интерес за Републиката за 1975 година — — — — | 305 |
| 163. | Решение за именување советник на републичкиот секретар за здравство и социјална политика — — — — | 305 |
| 164. | Решение за именување советник на републичкиот секретар за труд — — — — | 305 |
| 165. | Решение за именување советник на републичкиот секретар за труд — — — — | 306 |
| 166. | Решение за именување советник на републичкиот секретар за труд — — — — | 306 |
| 167. | Решение за разрешување од должност помошник секретар во Извршниот совет — | 306 |
| 168. | Решение за разрешување од должност помошник на републичкиот секретар за економски односи со странство — — — | 306 |
| 169. | Решение за разрешување од должност советник на републичкиот секретар за здравство и социјална политика — — — | 306 |
| 170. | Решение за разрешување од должност помошник на републичкиот секретар за здравство и социјална политика — — — | 306 |
| 171. | Решение за именување членови на Конкурсна комисија за избор на директор на Центарот за професионална рехабилитација на младинци со оштетен слух во Скопје — — — — — | 307 |
| 172. | Правилник за регистрација на возните редови за превоз на патници во линискиот патен сообраќај — — — — — | 307 |
| 173. | Упатство за легитимацијата на инспекторот за патен сообраќај — — — — — | 307 |
| 174. | Упатство за начинот на водењето и образецот на регистарот за издадените одобрености — — — — — | 308 |

Општи акти на самоуправните интересни заедници

| | | |
|------|---|-----|
| 176. | Одлука за користење на средствата за закрепнување на корисниците на пензија и определени права од инвалидското осигурување во 1975 година — — — — | 310 |
| 179. | Одлука за измена на Одлуката за определување на условите под кои се смета дека осигуреникот издржува определени членови на своето домаќинство и дека членот на домаќинството нема доволно сопствени приходи за издржување — — — | 310 |
| 180. | Одлука за измена и дополнување на Одлуката за утврдување височината на приходите на корисникот на пензија и членовите на неговото домаќинство од кои зависи правото на заштитен додаток на пензијата — — — — — | 310 |
| 181. | Одлука за распишување на конкурс за распределба на средства наменети за инвестиции во областа на социјална заштита за 1975 година — — — — — | 311 |
| 182. | Конкурс за распределба на средствата наменети за инвестициони расходи за 1975 година без обврска на враќање — | 311 |
| 183. | Одлука за избор на претседател на Собранието на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Пробиштип — — — — — | 312 |
| 184. | Одлука за утврдување органите на управувањето и другите органи на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Пробиштип — | 312 |
| 185. | Одлука за избор на претседател и членови на Комисијата за избор и именување на Собранието на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Пробиштип — — — — — | 313 |

186. ✓ Одлука за избор на членови на Извршниот одбор на Собранието на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Пробиштип — 314
187. ✓ Одлука за избор на претседател и членови на Комисијата за жалби на Собранието на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Пробиштип — 314
188. ✓ Одлука за здружување и основање Републичка заедница на здравството и здравственото осигурување и усвојување на текстот на предлогот на Самоуправната спогодба за здружување — 314
189. ✓ Одлука за избор на делегати на Републичката заедница на здравството и здравственото осигурување — 315
190. ✓ Одлука за именување секретар на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Пробиштип — 315
191. ✓ Одлука за формирање на Стручна служба на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Пробиштип — 315
192. ✓ Одлука за привремено утврдување на правата од здравствената заштита и другите права од здравственото осигурување — 315
193. ✓ Одлука за привремено регулирање на одделни прашања за финансирањето и финансиското работење на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Пробиштип — 316
194. ✓ Одлука за утврдување висината на стапките на придонесите за здравствено осигурување, постојаните износи на придонесите за здравствено осигурување на одделни категории осигуреници и за утврдување на основните за пресметување и плаќање на придонесите за здравствено осигурување за одделни категории осигуреници — 316
195. ✓ Одлука за утврдување висината на придонесот за здравствено осигурување на земјоделците — 317
196. ✓ Одлука за вршење на досегашните работи од пензиското и инвалидското осигурување и додатокот на деца — 317
197. ✓ Деловник за работата на Собранието на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување и неговите органи и тела — 317
198. ✓ Одлука за определување основца за пресметување и плаќање на придонесот и за остварување на правата по основ на здравственото осигурување на самостојните занаетчии и самостојните угостители — 322
199. ✓ Одлука за именување шеф на Службата за финансии на Стручната служба при Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Пробиштип — 323
200. ✓ Одлука за измена и дополнување на Одлуката за стапките и тарифите на придонесите за здравствено осигурување и стапките на посебниот придонес за користење на здравствена заштита во странство за 1974 година — 323
201. ✓ Одлука за стапките и тарифата на придонесите за здравственото осигурување и стапките на посебниот придонес за користење на здравствена заштита во странство за 1975 година — 323
202. ✓ Одлука за постојаните износи на придонесите за здравствено осигурување на одделните категории лица надвор од работниот однос осигурени по Законот за здравственото осигурување и задолжителните видови на здравствената заштита на населението — 324
203. ✓ Одлука за утврдување на финансискиот план на приходите и расходите на фондот на здравственото осигурување на работниците на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Пробиштип, за 1975 година — 325
204. ✓ Одлука за износот на надоместокот на трошоците за патување, исхрана и сместување на осигурените лица за време на патување и престој во друго место во врска со остварувањето на здравствената заштита — 325
205. ✓ Одлука за височината на износот на помошта за спрема на секое новородено дете — 326
206. ✓ Одлука за височината на надоместокот на трошоците за закоп и посмртна помош на осигурените лица — 326
207. ✓ Одлука за височината на постојниот износ на учество на осигурените лица во трошоците за користење на издадените лекови за 1975 година — 327
208. ✓ Одлука за стапката на придонесот од катастарскиот доход и паушалниот придонес по осигуреник за здравствено осигурување на работните луѓе што вршат земјоделска дејност со средства за работа над кои постои право на сопственост — 327
209. ✓ Одлука за утврдување на финансискиот план на приходите и расходите на фондот за здравствено осигурување на земјоделците за 1975 година — 327
210. ✓ Одлука за учество на осигурените лица во трошоците при користење на здравствената заштита — 328
211. ✓ Одлука за условите под кои се смета дека осигуреникот издржува членови на семејството и дека членот на семејството нема сопствени приходи доволни за издржување — 329
212. ✓ Одлука за утврдување на основцијата за пресметување и плаќање на придонес за здравствено осигурување на лицата вработени кај приватни работодавци — 329
213. ✓ Одлука за височината на надоместокот на личен доход за време на спреченоста за работа преку 30 дена — 330
214. ✓ Одлука за задолжително издвојување средства во резервен фонд на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Пробиштип за 1975 година — 330
215. ✓ Одлука за издвојување средства во фондот за развој на здравствената заштита во 1975 година — 331
216. ✓ Одлука за задолжителна резерва од вкупните приходи на фондот за здравствено осигурување на земјоделците — Пробиштип за 1975 година — 331
217. ✓ Одлука за утврдување престанок на делегатски мандат на делегати од Соборот на давателите на услугите — 331
218. ✓ Решение за распишување на дополнителни избори — 331